

Документација

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

од Осумдесет и осмата седница на Собранието на Република
Македонија, одржана на 7 ноември 2001 година

Скопје, ноември 2001 година

**88 (ОСУМДЕСЕТ И ОСМА) СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА РМ,
ОДРЖАНА НА 7 НОЕМВРИ 2001 ГОДИНА
(Седницата започна во 16 ч. а заврши во 20,35 ч.) - ПРОДОЛЖУВА**

- 1.АНДОВ СТОЈАН - 13 (Води сед.)
2. БУЗЛЕВСКИ ДИМИТАР- 60
3. БОШКОВ ЈОРДАН - 22
4. ГОШЕВ ПЕТАР- 65
5. ГРУЕВСКИ НИКОЛА -3,10,42
(мин.за финансии)
6. ДИКА ЗАМИР - 12
7. ДАНЕВСКИ СЛОБОДАНА - 37
8. ИЛОСКИ ИЛИЈА - 69,75
9. ЈОВАНОВ НИКОЛА - 2
10. КАРАЏОСКИ ЖАРКО - 37
11. МАРКОВСКА ЃУЛИСТАНА - 53
12. ПОПОВСКИ НИКОЛА - 52,83,90
13. ПОПОВСКИ ЉУБОМИР - 8,9
14. СТОЈАНОВСКИ НАЌЕ - 52,80,82
15. СТОЈКОВСКИ БЛАГОЈ - 14
16. СТОЈАНОВСКИ ТОМИСЛАВ - 1
(Потпретс. води седница)
17. СТОЈМЕНОВ ЗЛАТКО - 43,56,58
18. ЧУКАЛИЕВА КАРОЛИНА - 4,45
(Секретар - прозива)
19. ЧЕРКЕЗОВ МИЛАНЧО - 49
20. ЧИФЛИГАНЕЦ ВАНЧО - 38,39,40
41,44,50,51
21. ФЕТАИ БЕСНИК - 43 (м.стопан)
22. ФИТИ ТАКИ - 76

ДНЕВЕН РЕД - СТР. 24-38(100 т.)

ТОЧКА 10. стр. 54- Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу РМ и ЕФТА државите Трговскиот договор за земјоделски производи меѓу РМ и Швајцарската конфедерација,Протоколот за земјоделство меѓу РМ и Кралството Норвешка и протоколот за земјоделство меѓу РМ и Република Исланд ,со Предлог на закон

ТОЧКА 1.стр. 55- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на РМ за 2001 година

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

од Осумдесет и осмата седница на Собранието на Република Македонија,
одржана на 7 ноември 2001 година

Седницата се одржа во сала I во Собранието на Република Македонија, со почеток во 16,00 часот.

Седницата ја отвори и на неа претседаваше Томислав Стојановски, потпретседател на Собранието на Република Македонија.

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:

Колеги пратеници, притиснете на едно од копчињата од системот за гласање, да го утврдиме точниот број на присутни пратеници во салата.

Ја отворам 88-та седница на Собранието на Република Македонија, што ј свика претседателот на Собранието за денес.

Известени сме од господинот александар Гештаквоски дека не е во можност да присуствува на оваа седница.

Од притискање на копчињата се утврди дека во салата присуствуваат мнозинство на пратеници, или бројчано кажано 66 пратеници.

Констатирам дека седницата може да почне со работа и полноважно да се одлучува.

На седницата поканети се претседателот на Република Македонија господин Борис Трајковски, претседателот и членовите на Владата на Република Македонија.

Записниците од 66, 74, 79, 80 и 85-та седница, ви се доставени.

Дали некој има забелешки на овие записници? (Нема)

Констатирам дека нема.

Според тоа, записниците од 66, 74, 79, 80 и 85-та седница се усвоени без забелешка.

Оваа седница е свикана по барање на Владата на Република Македонија за разгледување на закони со кои ќе е овозможи нормално

I/2.- ДВ/ПН

исполнување на преземените обврски пред Светската банка, односно спроведување на реформите во Република Македонија.

Владата на Република Македонија предлага на оваа седница по итна постапка да се донесе законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година.

Предлогот ви е доставен.

Го молам претставникот на Владата да ја образложи итноста и неопходната потреба за донесување на овој закон.

Во моментот немаме претставник од Владата.

Процедурално за збор се јави господинот Никола Јованов.

НИКОЛА ЈОВАНОВ:

Господине потпретседателе, почитувани пратеници,

Сакам да изразам едно негодување до Владата која за два дена практично не затрупа со 40-тина законски проекти и до претседателот на Собранието или до Претседателството на Собранието, што дозволија на ваков начин да се одвива оваа седница.

Доказ дека не било сè најдобро организирано и синхронизирано е тоа што почетокот на седницата денес доцни 4-5 часа. Закажана е во 11,00 часот, еве почнуваме во 16,00 часот.

Околу масата на закони кои ни се доставени, десетина од нив во текот на денешниот ден, на маса, мора да се каже дека не се испочитувани вообичаените рокови, така да навистина немавме време ни да ги погледнеме законските проекти, а далеку од тоа да консултираме стручни луѓе, анализа на предложените решенија и така натаму. Мислам дека ова тотално ја девалвира работата на Собранието и сите нас како пратеници, а сите ние треба да гласаме за таквите законски предлози за кои не сме уверени со каков квалитет се, бидејќи воопшто не стигнавме да ги погледнеме. Според тоа, каква одлука ќе донесеме на сите ни е јасно.

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:

Еве во моментот пристигна претставникот на Владата, министерот за финансии, господинот Никола Груевски. Значи, исполнет е и овој услов за присутност на предлагачот.

Господине министри, образложетени го барањето за итноста на овој закон.

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:

Итноста на законот произлегува од одлуката на Уставниот суд за поништување на одлуката за регулирање на вработувањето во владината, во буџетската администрација, од една страна и од друга страна чувството дека, доколку не постои некаква брана, некаков регулатор, би можело да дојде до нагло зголемување на број на вработувањата во буџетската администрација, што од друга страна ќе ја влоши состојбата во Буџетот и ќе ги поремети сите претходни проекти што се направени од страна на Владата на Република Македонија, во соработка на ММФ. Значи, ќе го доведе во прашање секој иден аранжман и програма. Така што, од тука мислиме дека е потребно да се донесе под итно една измена и дополнување на законот за извршување на Буџетот, како би се наметнала една обврска, да се види дали има буџетски средства за одредени вработувања, а потоа да се оди на нешто такво.

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:

Колеги пратеници, го слушнавте излагањето на министерот.

Сега ми останува да го ставам предлогот на Владата, за донесување на овој закон по итна постапка, на гласање.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласале 68 пратеници.

39 пратеници гласале "за".

26 пратеници гласале "воздржано" и

3 пратеника се "против".

Има барање за поединечно гласање.

Дали има поддршка од 10 пратеници?

(Има)

Значи, има поддршка од 10 пратеници за поединечно гласање.

Го молам секретарот на Собранието да излезе да изврши
прозивка за поединечно гласање.

КАРОЛИНА ОГЪАНОВИЌ-ЧУКАЛИЕВА:

1. ЈОНУЗ АБДУЛАИ	за
2. АБДУРАХМАН АЛИТИ	отсутен
3. АБДУЛА АЛИУ	отсутен
4. МИЛОЈКО АНГЕЛОВСКИ	воздржан
5. СТОЈАН АНДОВ	отсутен
6. КИРИЛ АНДОНОВСКИ	за
7. МАГДАЛЕНА АНТОВСКА-ВЕЛЕВСКА	воздржана
8. ЉУПЧО АНУШЕВ	воздржан
9. АМДИ БАЈРАМ	за
10. ДЕМУШ БАЈРАМИ	воздржан
11. ФАДИЛ БАЈРАМИ	воздржан
12. ДИМИТАР БАТКОСКИ	за
13. МЕРСЕЛ БИЉАЛИ	воздржан
14. ВАЛЕНТИНА БОЖИНОВСКА	отсутна
15. ЈОРДАН БОШКОВ	отсутен
16. ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ	воздржан
17. АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ	отсутен
18. СЛОБОДАН ГАРЧЕСКИ	за
19. ВАСИЛ ГАЏОВСКИ	за
20. МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ	за

21. ТРАЈКО ГЕШОСКИ	за
22. АЛЕКСАНДАР ГЕШТАКОВСКИ	отсутен
23. ДАНИЛО ГЛИГОРОСКИ	отсутен
24. ПЕТАР ГОШЕВ	воздржан
25. СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ	отсутен
26. ЗАМИР ДИКА	за
27. ВАНЧО ЃОРГИЕВ	воздржан
28. ИЛИЈА ЃОРГИЕВ	отсутен
29. ФАТМИР ЕТЕМИ	воздржан
30. ВАСИЛ ЕФТИМОВ	за
31. НАСЕР ЗИБЕРИ	отсутен
32. ЉУБИСАВ ИВАНОВ-СИНГО	отсутен
33. МИРКО ИВАНОВ	воздржан
34. ИЛИЈА ИЛОСКИ	воздржан
35. ДЕЛЧЕ ИЦКОВ	за
36. НИКОЛА ЈОВАНОВ	воздржан
37. ВЕСНА ЈОВАНОВСКА	за
38. МАРИКА ЈОРДАНОВА	за
39. НАЗМИ КАДРИУ	воздржан
40. РАДОМИР КАРАНГЕЛЕСКИ	отсутен
41. ЖАРКО КАРАЏОСКИ	за
42. МИТКО КИРОВ	за
43. ЛАЗАР КИТАНОСКИ	отсутен
44. САВО КЛИМОВСКИ	отсутен
45. СТОЈАН КОВАЧЕСКИ	воздржан
46. ЃОРЃИ КОТЕВСКИ	за
47. ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ	отсутен
48. ИЛИЈА ЛАЗАРОВ	за
49. ГОРАНЧО ЛАЗОВ	отсутен

79. БОРЧЕ СИБИНОВСКИ	за
80. ВАНГЕЛ СИМЕВ	отсутен
81. РИСТО СПАНАКОВ	за
82. КРАЛЕ СПАНЧЕВСКИ	отсутен
83. ЃОРЃИ СПАСОВ	отсутен
84. МИЛАН СТАВРЕВ	за
85. НАЌЕ СТОЈАНОВСКИ	против
86. ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ	за
87. ВОИСЛАВ СТОЈАНОСКИ	отсутен
88. БЛАГОЈ СТОЈКОВСКИ	против
89. ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ	за
90. ВЛАДО СУГАРЕВСКИ	за
91. ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ	отсутен
92. РИЗВАН СУЛЕЈМАНИ	воздржан
93. МУХАМЕД ТАИРИ	против
94. АЛЕКСАНДАР ТАЛЕВСКИ	за
95. МЕВЉАН ТАХИРИ	отсутен
96. МИТКО ТИЛЕВСКИ	за
97. ЃОРЃИ ТОДОРОВ	отсутен
98. РИСТО ТОДОРОВ	воздржан
99. ПАВЛЕ ТОДОРОВСКИ	отсутен
100. ПАНДЕ ТОМОВ	отсутен
101. КОЦЕ ТРАЈАНОСКИ	за
102. ГОРАНЧО ТРАЈКОВ	за
103. ТАНАС ТРАЈКОВСКИ	отсутен
104. АЛЕКСАНДАР ТРПЕВСКИ	отсутен
105. БОРИСЛАВ ТРПОВСКИ	воздржан
106. СЛОБОДАН КОСЕВ	за
107. ТАКИ ФИТИ	отсутен

108. АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ	отсутен
109. ИЛЈАЗ ХАЛИМИ	отсутен
110. БЛАГОЈ ХАНЏИСКИ	отсутен
111. СЕЈФЕДИН ХАРУНИ	воздржан
112. КАСТРИОТ ХАЏИРЕЏА	воздржан
113. БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ	отсутен
114. МИЛАНЧО ЧЕРКЕЗОВ	за
115. ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ	отсутен
116. АРБЕН ЏАФЕРИ	отсутен
117. ХИСНИ ШАЌИРИ	-
118. АЛИЈА ШАХИЌ	отсутен
119. РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА	отсутна

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:

Гласале вкупно 74 пратеници.

42 гласале "за"

3 пратеника се "против"

29 гласале "воздржано".

Констатирам дека Собранието го усвои предлогот.

Процедурално за збор се јавува Љубомир Поповски.

ЉУБОМИР ПОПОВСКИ:

Молам да се констатира односно да бидеме известени дали колегата пратеник Делче Ицков гласаше или не?

(Да)

Присутен ли е? Не е присутен воопшто.

КАРОЛИНА ОГЊАНОВИЌ-ЧУКАЛИЕВА:

Во моментот на гласање бил присутен.

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:

Кој вели дека не бил присутен?

ЉУБОМИР ПОПОВСКИ:

Ве молам, ова фрла сенка на целото гласање.

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:

Беше тука. Седеше горе.

ЉУБОМИР ПОПОВСКИ:

15 минути не е во салата. Да се прегласа. Апсолутно не е регуларно гласањето. Еден негов колега викна "за" а тој не беше присутен.

(Реакции во салата со констатација дека Делче Ицков бил присутен во салата)

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:

Јас тврдам дека Делче Ицков беше во салата.

Ако толку се сомневате, ќе го вратиме тонскиот дел. Имаме тука констатирано и забелешки. Ако го немаме, ќе прегласаме, ако не, треба да се извиниш на Собранито. Точно, сега го нема.

ЉУБОМИР ПОПОВСКИ:

Го немаше и тогаш кога се гласаше.

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:

Како го немаше? Седеше тука.

Приговорот на господинот Љубомир Поповски е неоснован.

Продолжуваме со работа.

Владата на Република Македонија предлага на оваа седница по итна постапка да се донесе законот за акцизите.

Предлогот ви е поделен.

Молам претставникот на Владата да ја образложи основната и
неодложна потреба од итното донесување на овој закон.

Има збор министерот Груевски.

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:

Итноста на овој закон се должи на потребата од намалување на
стапката на акцизите кај автомобилите, што следи после година и повеќе
дискусии за тоа со ММФ во однос на ова прашање. Оценка е дека
намалувањето на акцизата ќе придонесе за зголемувањето на средствата во
Буџетот на Република Македонија. Тука ја образлагаме потребата за итноста.

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ:

Предлогот на Владата овој закон да се донесе по итна постапка, го ставам на гласање.

Молам да гласаме.

Гласале вкупно 68, за гласале 65 пратеници, еден воздржан и двајца против.

Констатирам дека Собранието го усвои предлогот.

Владата на РМ предлага , Предлогот за донесување на закон за ратификација на спогодбата помеѓу Владата на РМ и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на стандардизацијата, метеорологијата, акредитацијата и оценка на сообразноста со Предлог на законот.

Текстот е пишуван со ракопис .

Кој е на дневен ред на 81-та седница на Собранието , да биде разгледан на оваа седница.

Предлогот на Владата го ставам на гласање.

Молам, да гласаме.

Гласале 66 пратеници, од кои 58 за, шест воздржани и двајца против.

Констатирам дека предлогот на Владата е усвоен.

Владата на РМ предлага , Предлогот за доенсување на закон за ратификација на договорот за соработка во областа на туризмот помеѓу Владата на РМ и Владата на Република Бугарија , со Предлог на закон, кој е на дневен ред на 81 -та седница на Собранието, да биде разгледан на оваа седница.

Предлогот на Владата го ставам на гласање.

Молам, да гласаме.

Вкупно гласале 62 пратеници, од кои 58 за, два воздржани и два против.

Констатирам дека Предлогот на Владата е усвоен.

Владата на РМ Предлогот за донесување на закон за ратификација на протоколот на Мадридскиот договор за меѓународна регистрација на жиговите, со Предлог на закон, кој е на дневен ред на 81-та седница на Собранието, да биде разгледан на оваа седница.

Предлогот на Владата го ставам на гласање.

Молам да гласаме.

Вкупно гласале 62 пратеници, од кои 55 за, пет воздржани и двајца против.

Констатирам дека Предлогот на Владата е усвоен.

Владата на РМ предлага, Предлогот за донесување на закон за ратификација на Стразбуршкиот договор за меѓународна класификација на патентите, со Предлог на закон, кој е на дневен ред на 81-та седница на Собранието да биде разгледан на оваа седница.

Предлогот на Владата го ставам на гласање.

Молам да гласаме.

Гласале 65 пратеници, од кои 60 за, тројца воздржани и двајца против.

Констатирма дека предлогот на Владата е усвоен.

Колега Замир Дика повелете.

ЗАМИР ДИКА:

Благодарам г-дине потпретседатле, дами и г-да пратеници,
Сега добивме еден материјал од Комисијата за надворешна политика, од каде се бара да се стават на дневен ред сите ратификации кои се поминати на таа Комисија, а не се изгласани досега. И, случајно тука во точката 39 е Предлог за донесување на закон за ратификација на спогодба меѓу Владата на РМ и Влада на Република Албанија за соработка во областа на здравството и медицинските науки, со предлог на закон.

БЛАГОЈ СТОЈКОВСКИ:

Г. претседателе, бидејќи не бевте на седницата, сакам да прашам дали на оваа седница ќе се испоштува договорот или заклучокот на Собранието да имаме период на поставување на пратенички прашања што е многу малку застапен. Сепак, институцијата на поставување на пратенички прашања, вие како претседател да одредите една седница, на која ќе имаме можност да поставиме повеќе прашања до нашите министри.

СТОЈАН АНДОВ:

Сигурно, ќе гледам да одржам, да свикам една седница наскоро после 12-ти, каде што би можело Владата да настапи овде и да одговара на пратенички прашања.

Дали некој друг бара збор? (никој)

Одиме понатаму.

Владата на РМ предлага, Предлогот за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за слободни економски зони, со Предлог на закон кој е на дневен ред на 81-та седница на Собранието да биде разгледан на оваа седница.

Предлогот на Владата го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Гласале 64 пратеници, за гласале 47 пратеници, воздржано гласале четири пратеници, против гласале 13 пратеници.

Констатирам дека Предлогот на Владата е усвоен.

Владата на РМ предлага, предлогот за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за трговијата, со Предлог на закон, кој е дневен ред на 81-та седница на Собранието, да биде разгледан на оваа седница.

Предлогот на Владата го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Гласале 65 пратеници, 54 пратеници гласале за, воздржано гласале осум, против гласале тројца пратеници.

Констатирам дека Предлогот на Владата е усвоен.

Владата на РМ предлага, Предлогот за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот на пазарната инспекција, со Предлог на закон, кој е на дневен ред на 81-та седница на Собранието да биде разгледан на оваа седница.

Предлогот на Владата го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Гласале 68 пратеници, од тоа за гласале 56 пратеници, воздржано гласале шест пратеници, против гласале шест пратеници.

Констатирам дека Предлогот на Владата е усвоен.

Владата на РМ предлага, Предлогот за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, со Предлог на закон, кој е на дневен ред на 81-та седница на Собранието, да биде разгледан на оваа седница.

Предлогот на Владата го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Гласале вкупно 65 пратеници, за гласале 52 пратеници, воздржано гласале 10 пратеници, против гласале тројца пратеници.

Констатирам дека Предлогот на Владата е усвоен.

Владата на РМ предлага, Предлогот за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал, со Предлог на закон, кој е на дневен ред на 81-та седница на Собранието, да биде разгледан на оваа седница.

Предлогот на Владата го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласале 66 пратеници, за гласале 46 пратеници, воздржано гласале 17, против гласале тројца пратеници.

Констатирам дека Предлогот на Владата е Усвоен.

Владата на РМ предлага, Предлогот за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за постапување на деловните средства од страна на претпријатијата во кои што РМ и Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции односно удели со Предлог на закон, кој е на дневен ред на 81-та седница на Собранието, да биде разгледан на оваа седница.

Предлогот на Владата го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласале 67 пратеници, за гласале 47 пратеници, воздржано гласале 16 пратеници, против гласале четири пратеници.

Констатирам дека Предлогот на Владата е усвоен.

Владата на РМ предлага Предлогот за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија, со Предлог на закон, кој е на дневен ред на 81-та седница на Собранието, да биде разгледан на оваа седница.

Предлогот на Владата го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласале 70 пратеници, за гласале 48 пратеници, воздржано гласале 19 пратеници, против гласале тројца пратеници.

Констатирам дека Предлогот на Владата е усвоен.

Комисијата за надворешна политика предлага дневниот ред за оваа седница да се дополни со Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на РМ и Владата на Словачката Република за враќање на свои државјани, чие влегување или престој на територијата на другата држава е илегален, со Предлог на закон.

Предлог за донесување на закон за ратификација на спогодбата за редовен воздушен сообраќај меѓу Владата на РМ и Владата на Република Унгарија, со Предлог на закон.

Предлог за донесување на закон за ратификација на спогодбата за взаемна административна помош за правилна примена на царинскиот закон и за спречување истраги и борба против царинските прекршоци меѓу Владата на РМ и Владата на Кралството Холандија, со Предлог на закон.

Предлог за донесување на закон за ратификација на спогодбата помеѓу Владата на РМ и Владата на Република Бугарија за мерките за спречување и решавање на граничните инциденти на Македонско-Бугарската државна граница со Предлог на закон.

Предлог за донесување на закон за ратификација на спогодбата помеѓу Владата на РМ и Владата на Република Бугарија, за чување, одржување, обновување и обележување на граничната линија и граничните белези на Македонско-Бугарската граница, со Предлог закон.

Предлог за донесување на закон за ратификација на спогодба помеѓу Владата на РМ и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на културата, со Предлог на закон.

Предлог за донесување на закон за ратификација на спогодбата помеѓу Владата на РМ и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на образованието и науката, со Предлог на закон.

Предлог за донесување на закон за ратификација на ветеринарно санитарна конвенција меѓу РМ и Република Бугарија, со предлог закон.

Предлог за донесување на закон за ратификација на спогодбата меѓу Владата на РМ и Владата на Република Бугарија за соработка во области на карантинот и заштитата на растенијата, со предлог закон.

СТОЈАН АНДОВ: (продолжение)

Предлог за донесување на закон за Ратификација на договорот за правна помош по граѓанските предмети помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, со Предлог на закон;

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Европска конвенција за државјанство, со Предлог на закон;

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирањето на микро-организми за потребите на постапката за патентирање, со Правилник со Предлог на закон;

Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на државата Кувајт за економска и техничка соработка, со Предлог на закон,

- Предлог за донесување закон за ратификација на Цивилната конвенција за спречување на корупција, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Конвенцијата што се однесува на забрана и идно дејствување за елиминирање на најлошите видови на детски труд, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција за заштита на рбетните животни што се користат за експериментални и други научни цели, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Протоколот за менување на Европската конвенција за заштита на рбетниците кои се користат за експериментални и други научни цели, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Вториот протокол на Хашката конвенција од 1954 година за заштита на културни добра во случај на вооружени судири, со Предлог на закон.

III/2.-

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдава за меѓународен патен превоз на патници и стока, со Предлог на закон.
- Предлог за донесување на закон за ратификација на Конвенцијата на ОН за борба против опустинувањето во земјите што се соочуваат со сериозни суши или опустинувањето особено во Африка, со Предлог на закон.
- Предлог за донесување на закон за ратификација на мултилатералната спогодба со конвенционални права за нередовен воздушен сообраќај во Европа, со Предлог на закон.
- Предлог за донесување на закон за ратификација на Конвенцијата за безбедноста на персоналот на ОН и сродниот персонал, со Предлог на закон.
- Предлог за донесување на закон за ратификација на Дополнителниот протокол кон Европската конвенција за известување и за странско право, со Предлог на закон.
- Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција за известување на за странско право, со Предлог на закон.
- Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на БиХ за меѓународен патен превоз на патници и стока, со предлог на закон.
- Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за примена на границите во врска со Договорот за неширење на нуклеарното оружје, со Предлог на закон.
- Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, со Предлог на закон.

Чекајте, ова го ратификувавме. Ова е ратификувано, ве молам. Предлогот за донесување на закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, тоа е ратификувано. Пак ни го предлагате овде. Ова не се уврстува во дневниот ред. Тоа е ратификувано. Се работи за техничка грешка.

Сега оваа точка што ќе ја прочитам ќе оди како точка 79, ја поместуваме.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и СРЈ за социјално осигурување, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Албанија за соработка во областа на здравството и медицинските науки, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Амандманот на Договорот за заштита на девијациите во Европа, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Амандманот кон Монреалскиот протокол за супстанцииите кои ја осиромашуваат озонската обвивка, донесен во Пекинг 1999 година, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување закон за ратификација на Шестиот протокол кон Општата спогодба за привелегии, имунитети на Советот на Европа, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за редовен воздружен сообраќај меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација, со Предлог на закон;

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Унгарската Влада за промовирање и реципрочна заштита на инвестиции, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Унгарската Влада за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција за остварување на правата на децата, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција за заштита на законскиот статус на вонбрачните деца, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција за признавање и спроведување на одлуките што се однесуваат на старателство на децата и на обавувањето на старателството над децата, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција за посвојување на деца, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за взаемно признавање документи за образование и научни степени, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за пријателство и соработка меѓу Република Македонија и Романија, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за прашања на сукцесија, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Албанија за соработка во областа на образованието и науката, со Предлог на закон.

Предлогот на Комисијата го ставам на гласање.

Ве молам, да гласаме.

Гласале вкупно 61 пратеник, за гласале 55 пратеници, воздржано гласале 6 пратеници.

Констатирам дека Предлогот на Комисијата е усвоен.

Има збор г-динот Јордан Бошков.

ЈОРДАН БОШКОВ:

Господине претседател, жал ми е што бевте изложени на толкав долг список да го читате како Предлог на Комисијата за надворешна политика да бидат уфрлени овие точки, јас барав збор уште на самиот почеток мислам дека ние оваа седница која е од итен карактер по барање на Владата не можеме да ја одолговлекуваме во недоглед. Ние тоа го заклучивме на Комисијата од технички пропусти документот е вака проследен до Собранието.

Комисијата бара овие точки, а веројатно уште некои кои не се тука уфрлени да бидат, а некои од нив, барем јас видов, едната е два пати запишана, да бидат разгледани на првата можност кога Собранието ќе заседава.

СТОЈАН АНДОВ:

За тоа се изјаснивме. Гласаше Собранието.

Предлогот на Комисијата за прашања на изборите и именувањата тие предлагаат дневен ред на оваа седница да се дополни со Предлогот на одлуката за разрешување и именување членови на Одборот за доделување на наградата "Климент Охридски".

Предлогот на одлуката Ви е поделен.

Предлогот на Комисијата го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласале 63 пратеници. За гласале 52 пратеници,
Воздржано гласале 2 пратеници, против гласале 9 пратеници.

Констатирам дека Предлогот на Комисијата е усвоен.

Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство
предлага дневнио тред на оваа седница да се дополни со Предлогот со
донесување на закон за Фонд за земјоделство, со Предлог на закон.

- Предлог за донесување на закон за вршење на земјоделска
дејнсот, со Предлог на закон

- Предлог за донесување на закон за органско земјоделско
производство.

Предлозите на законите Ви се доставени.

Предлогот на Комисијата го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласале 58 пратеници, 52 пратеника гласале за,
еден пратеник гласал воздржано, 5 пратеници гласале против.

Молам, службите да утврдат точен број на присутни пра-
теници да знам како да заклучам по резултатот

(Службите ги пребројуваат пратениците)

Има 61 пратеник.

61 пратеник се присутни во салата, констатирам дека
Предлогот на Комисијата е усвоен.

Според тоа, за денешната седница го предлагам следниот
дневен ред:

1. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година;

2. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите;

3. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите;

4. Предлог за донесување на закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој (ИБРД) по Договорот за заем за Проектот за подобрување на водоснабдувањето, со Предлог на закон;

5. Предлог за донесување на закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за подобрување на водоснабдувањето, со Предлог на закон;

6. Предлог за донесување на закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на општините и културата, со Предлог на закон;

7. Предлог за донесување на закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на деца и младинци, со Предлог на закон;

8. Предлог за донесување на закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка

по финансискиот договор за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа во износ од 20 милиони евра, со Предлог на закон;

9. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за осигурување, со Предлог на закон;

10. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Трговскиот договор за земјоделски производи меѓу Република Македонија и Швајцарската конфедерација, Протоколот за земјоделство меѓу Република Македонија и Кралството Норвешка и Протоколот за земјоделство меѓу Република Македонија и Република Исланд, со Предлог на закон;

11. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, со Предлог на закон;

12. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за трансформација на Заводот за платен промет, со Предлог на закон;

13. Предлог за донесување на закон за преземање на акционерски друштва, со Предлог на закон;

14. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за девизно работење, со Предлог на закон;

15. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за данок на финансиски трансакции, со Предлог на закон;

16. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија, со Предлог на закон;

17. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, со Предлог на закон;

18. Предлог за донесување на закон за лизинг, со Предлог на закон;

19. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за државните службеници, со Предлог на закон;

20. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите односи, со Предлог на закон;

21. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, со Предлог на закон;

22. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон, со Предлог на закон;

23. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за заштита на лични податоци, со Предлог на закон;

24. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за заштита на потрошувачите, со Предлог на закон;

25. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за телекомуникациите, со Предлог на закон;

26. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за банките, со Предлог на закон;

27. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување, со Предлог на закон;

28. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за трговски друштва, со Предлог на закон;

29. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис, со Предлог на закон;

30. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за вршење на нотарски работи, со Предлог на закон;

31. Предлог за донесување на закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства, со Предлог на закон;

32. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот помеѓу Република Македонија и Република Чешка за поттикнување и заемна заштита на инвестициите, со Предлог на закон;

33. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за поттикнување и заемна заштита на инвестиции, со Предлог на закон;

34. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламската Република Иран за взаемно унапредување и заштита на инвестиции, со Предлог на закон;

35. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Финска за поттикнување и заштита на инвестиции, со Предлог на закон;

36. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за поттикнување и заштита на инвестиции меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина, со Предлог на закон;

37. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Австрија за поттикнување и заштита на инвестиции, со Предлог на закон;

38. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал, со Предлог на закон;

39. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Чешката Република за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал, со Предлог на закон;

40. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламската Република Иран за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал, со Предлог на закон;

41. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Финска за одбегнување на двојното оданочување, по однос на даноките од доход, со Предлог на закон

42. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на стандардизацијата, метрологијата, акредитацијата и оценка на сообразноста, со Предлог на закон;

43. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на туризмот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија, со Предлог на закон;

44. Предлог за донесување на закон за ратификација на Протоколот на Мадридскиот договор за меѓународна регистрација на жиговите, со Предлог на закон;

45. Предлог за донесување на закон за ратификација на Стразбуршкиот договор за меѓународна класификација на патентите, со Предлог на закон;

46. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за слободни економски зони, со Предлог на закон;

47. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за трговијата со Предлог на закон;

48. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за пазарната инспекција, со Предлог на закон;

49. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, со Предлог на закон;

50. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал, со Предлог на закон;

51. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за отстапување на деловни. средства од страна на претпријатијата во кои што Република Македонија и Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции односно удели, со Предлог на закон;

52. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија, со Предлог на закон;

53. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Словачката Република за враќање на своите државјани чие влегување или престој на територијата на другата држава е илегален, со Предлог на закон;

54. Предлог за донесување на закон за Ратификација на Спогодбата за редовен воздушен сообраќај меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Унгарија, со Предлог на закон;

55. Предлог за донесување на закон за Ратификација на Спогодбата за взаемна административна помош за правилна примена на царинскиот закон и за спречување и испраги и борба против царинските прекршоци меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Холандија, со Предлог на закон;

56. Предлог за донесување закон за Ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за мерките за спречување и решавање на гранични инциденти за македонско-бугарската државна граница, со Предлог на закон;

57. Предлог за донесување закон за Ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија, за чување, одржување, обновување и обележување на гранична линија и граничните белези на македонско-бугарската државна граница, со Предлог на закон.

58. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на културата, со Предлог на закон;

59. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на образованието и науката, со Предлог на закон.

СТОЈАН АНДОВ:

60 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Ветеринарно-санитарна конвенција меѓу Република Македонија и Република Бугарија, со Предлог на закон.

61 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за соработка во областа на карантинот и заштитата на растенијата, со Предлог на закон.

62 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за правна помош во граѓанските предмети меѓу Република Македонија и Република Бугарија, со Предлог-закон.

63 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција на државјанство, со Предлог на закон.

64 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Будипештански договор за меѓународно признавање и депонирање на микро-организми за потребите на постапката за патентирање, со Правилник, со Предлог на закон.

65 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Кувајт за економска и техничка соработка, со Предлог на закон.

66 - Предлог за донесување закон за ратификација на Граѓанската конвенција за спречување на корупција, со Предлог на закон.

67 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Конвенцијата која се однесува на забрана и итно дејствување за елиминирање на најлошите видови на детски труд, со Предлог на закон.

68 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција за заштита на рбетните животни што се користат за експериментални и други научни цели, со Предлог на закон.

69 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Протоколот за менување на Европската конвенција за заштита на рбетниците кои се користат за експериментални и други научни цели, со Предлог на закон.

70 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Вториот протокол на Хашката конвенција од 1954 година за заштита на културни добра во случај на вооружени судири, со Предлог на закон.

71 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за меѓународен патен превоз на патници и стока, со Предлог на закон.

72 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Конвенцијата на ОН за борба против опустинувањето во земјите што се соочуваат со сериозни суши или опустинување особено во Африка, со Предлог на закон.

73 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Мултилатералната спогодба за комерцијални права за нередовен воздушен сообраќај во Европа, со Предлог на закон.

74 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Конвенцијата за безбедноста на персоналот на ОН и на сродниот персонал, со Предлог на закон.

75 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Дополнителниот протокол кон Европската конвенција за известување за странско право, со Предлог на закон.

76 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција за известување на за странско право, со Предлог на закон.

77 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на ВиХ за меѓународен патен превоз на патници и стока, со Предлог на закон.

78 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за примена на границите во врска со Договорот за неширење на нуклеарното оружје, со Предлог на закон.

79 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, со Предлог на закон.

Чекајте, ова го ратификувавме. Ова е ратификувано, ве молам. Предлогот за донесување на закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, тоа е ратификувано. Пак ни го предлагате овде. Ова не се уврстува во дневниот ред. Тоа е ратификувано. Се работи за техничка грешка.

Сега оваа точка што ќе ја прочитам ќе оди како точка 79, ја поместуваме.

79 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и СРЈ за социјално осигурување, со Предлог на закон.

80 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Албанија за соработка во областа на здравството и медицинските науки, со Предлог на закон.

81 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Амандманот на Договорот за заштита на лилјаците во Европа, со Предлог на закон.

82 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Амандманот кон Монреалскиот протокол за супстанцииите што ја осиромашуваат озонската обвивка, донесен во Пекинг 1999 година, со Предлог на закон.

83 - Предлог за донесување закон за ратификација на Шестиот протокол кон Општата спогодба за привелегии и имунитети на Советот на Европа, со Предлог на закон.

84 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за редовен воздрушен сообраќај меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација, со Предлог на закон;

85 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Унгарската Влада за промовирање и реципрочна заштита на инвестиции, со Предлог на закон.

86 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Унгарската Влада за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал, со Предлог на закон.

87 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција за остварување на правата на децата, со Предлог на закон.

88 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција на законскиот статус на вонбрачните деца, со Предлог на закон.

89 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција за признавање и спроведување на одлуките што се однесуваат на старателство на децата и на обновувањето на старателството над децата, со Предлог на закон.

90 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската конвенција за посвојување на деца, со Предлог на закон.

91 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за взаемно признавање документи за образование и научни степени, со Предлог на закон.

92 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот,

Чекајте, точка 92 е друга.

92 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за превземање на лица со незаконски престој, со Предлог на закон.

Ова е веќе ставено. Значи имаме друга точка 92.

92 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за пријателство и соработка меѓу Република Македонија и Романија, со Предлог на закон.

93 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за прашања на сукцесија, со Предлог на закон.

94 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Римскиот статут на Меѓународниот кривичен суд, со Предлог на закон.

95 - Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Албанија за соработка во областа на образованието и науката, со Предлог на закон.

96 - Предлог на одлука за разрешување и именување членови на Одборот за доделување на наградата "Климент Охридски".

97 - Предлог за донесување на закон за фонд за земјоделство, со Предлог на закон.

98 - Предлог за донесување на закон за вршење на земјоделска дејност, со Предлог на закон.

99 - Предлог за донесување на закон за органско земјоделско производство.

Дали има предлози за изменување и дополнување на предложениот дневен ред?

Има збор господинот Караџоски Жарко.

ЖАРКО КАРАЏОСКИ:

Почитуван претседателе, јас би предложил на оваа седница ако може да се дополни дневниот ред со точка - Предлог за избор на претседатели на судови, која што точка е закажана на 66-та седница. Со оглед дека ова е алармантна состојба, судовите работат подолг период без претседатели на судови, да ја искористиме оваа можност и оваа точка да ја ставиме на дневен ред на оваа седница за да можеме да ја завршиме.

Исто така, предлагам точка за избор на судии бидејќи тие стојат на 66-та седница.

СТОЈАН АНДОВ:

Господине Караџоски,

Имам намера во наредните денови, во некои од празнините на работењето, паузи заради ова и она да се вратиме на таа седница, на тие точки. Да не ја ставаме овде, во кој знае кој дел ќе биде и кој знае кога ќе се реши. Затоа ве молам да го повлечете предлогот.

ЖАРКО КАРАЏОСКИ:

Во тој случај го повлекувам предлогот.

СТОЈАН АНДОВ:

Има збор господинот Даневски.

СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ:

Господине претседателе, дами и господа пратеници,

За денешниот дневен ред предлагам дополнување со Законот за пратеници што е ставен на дневен ред на 69-та седница.

Предлагам дополнување на дневниот ред - Закон за избор на пратеници.

СТОЈАН АНДОВ:

Предлогот на господинот Даневски го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Гласале вкупно 67 пратеници. За гласале 48 пратеници, воздржано гласале тројца пратеници, против гласале 16 пратеници.

Констатирам дека предлогот на пратеникот Даневски е усвоен.

Има збор господинот Ванчо Чифлиганец.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Почитуван претседателе, почитувани колеги пратеници,

После кој знае колку време, да не кажам повеќе месеци, за прв пат на дневен ред се поставуваат прашања од витално значење за граѓаните на Република Македонија.

Со точки од двоцифрен број...

СТОЈАН АНДОВ:

Ве молам, имате ли предлог за дополна или измена на предложениот дневен ред?

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Господине Андов, имам лично до вас прашање.

СТОЈАН АНДОВ:

Да, да, ве молам, за тоа дојдовте овде.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Кога е во прашање одговорност...

СТОЈАН АНДОВ:

Ве молам, кажете, имате ли предлог, па после ќе образложувате. Имате ли предлог? Држете се до Деловникот.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Незнам зошто сте толку нервозни, не ми е јасно?

СТОЈАН АНДОВ:

Не сум апсолутно нервозен, само барам да кажете, имате ли предлог. Кој е вашиот предлог? Имате ли предлог ве молам?

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Чекајте малку...

СТОЈАН АНДОВ:

Затоа дојдовте овде. Нема што да чекаме.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Очигледно, претседателот на Собранието, господинот Андов е нервозен...

СТОЈАН АНДОВ:

Немаате вие што да зборувате за претседателот на Собранието...

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

... затоа што нема чувство на одговорност...

СТОЈАН АНДОВ:

Не е ова интерпелација.

Напуштете ја, ве молам, напуштете ја говорницата.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Чекајте да се доискажам во врска со предлогот.

СТОЈАН АНДОВ:

Па кажете го предлогот човече божји. Затоа ве викнав овде.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Јас сум ваш колега, не сум човече.

СТОЈАН АНДОВ:

Вие да си го кажете предлогот за што дојдовте.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Јас сум ваш почитуван колега.

СТОЈАН АНДОВ:

Не, не, вие сте пратеник што добива збор.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Не сум човече. Не сум човече. Јас сум колега ваш...

СТОЈАН АНДОВ:

Веднаш, ајде кажете.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Пред повеќе месеци, од ова место, пред оваа парламентарна говорница покренав прашање да расправаме пред Парламентот за актуелната економска состојба на Република Македонија. И од господинот Андов по кој знае кој пат манипулира со ова Собрание, ми беше ветено....

СТОЈАН АНДОВ:

Напуштете ја говорницата, предлогот ќе го дадам на гласање.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

... од првата наредна седница.

СТОЈАН АНДОВ:

Ве молам напуштете ја говорницата.

Исклучете го од говорницата. Вашиот предлог ќе го ставам на гласање. Напуштете ја говорницата.

Господине Чифлиганец, напуштете ја говорницата. Имавте предлог, го кажавте предлогот.

(Бурни реакции во салата, а пратеникот Ванчо Чифлиганец инсистира да зборува бидејќи има уште еден предлог).

Повелете, дајте го и тој предлог.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Бидејќи беше договорено од повеќе пратеници на ова Собрание да се расправа на една од наредните седници и да се даде информација за состојбата во Текстилниот комбинат "Македонка" - Штип, до ден денес го немаме на дневен ред, а има многу точки што се помалку приоритетни отколку што се на дневен ред сега. Затоа предлагам Информација за состојбите во "Македонка" - Штип да се расправа.

На крајот, трета точка, господине Андов, вие повеќе децении пливате во овој политички живот. Еднаш треба да застанете зад овој македонски народ за подобар живот.

СТОЈАН АНДОВ:

За господинот Андов се расправа само ако има интерпелација овде или предлог за разрешување.

За сите други работи што се само на дневен ред и за тоа што сте дојдени овде на говорница.

Еве вака, првиот предлог на господинот Чифлиганец е да се уврсти на дневен ред Информација за актуелната економска состојба во Република Македонија.

Предлогот на господинот Чифлиганец го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

(Пратениците бараат да се произнесе Владата).

Добро, може Владата да се произнесе.

Има збор господинот Никола Груевски, министер за финансии.

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:

Владата прифаќа оваа информација да ја достави на една од наредните седници.

СТОЈАН АНДОВ:

Ние утврдуваме сега дневен ред. Предлогот е да се уврсти на дневен ред на оваа седница.

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:

За овој дневен ред, не сме во можност толку брзо да подготвиме информација.

СТОЈАН АНДОВ:

Неможете.

Предлогот на господинот Чифлиганец го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласале 65 пратеници. За гласале 25 пратеници, воздржано гласале девет пратеници, против гласале 31 пратеник.

Според тоа, констатирам дека предлогот на господинот Ванчо Чифлиганец не е усвоен.

Го ставам на гласање вториот предлог на господинот Ванчо Чифлиганец.

Се работи за Информацијата за состојбите во Текстилниот комбинат "Македонка" - Штип.

Има збор господинот Фетаи, да се произнесе дали Владата прифаќа да изготви таква информација, бидејќи пратеникот предлага сега да се разгледа.

БЕСНИК ФЕТАИ:

Во Телото за структурни реформи често пати беше дискутирано околу "Македонка". Таква информација на некоја наредна седница ќе доставиме, нека биде како точка на дневен ред, ќе дискутираме за тоа. Денеска не сум во состојба да доставам таква информација.

СТОЈАН АНДОВ:

Добро, има збор господин Златко Стојменов, има процедурална забелешка.

ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ:

Почитуван претседателе, почитувани колеги пратеници, точката за состојбите во "Македонка" е уврстена во една од претходните седници и ние сега во процедура можеме само да ја префрлиме на оваа седница и да ја ставиме на некоја од наредните седници. Инаку таа е прифатена од Парламентот на Република Македонија.

СТОЈАН АНДОВ:

Ако ја ставиме таа во оваа седница, нема да биде на онаа. Ако не ја прифатиме, ќе си остане на таа седница. Тоа е работата.

Молам, кој е за предлогот на пратеникот Чифлиганец, го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Гласале вкупно 65 пратеници. За гласале 25 пратеници, воз-
држано гласале осум пратеници, против гласале 32 пратеници.

Констатирам дека предлогот на господинот Чифлиганец не е
усвоен.

Процедурално има збор господинот Чифлиганец.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Почитувани колеги пратеници, најпрво сакам да кажам дека
приоритетни прашања за Република Македонија, за граѓаните се од економ-
ската сфера, од сферата на живеењето. Но, бидејќи расправаме за Комби-
натот "Македонка" - Штип, повеќе илјади семејства егзистираат лично од
ова прашање, не се согласувам со одговорот на министерот за економија
Бесник, се сомневам во гласањето и барам поединечно изјаснување на се-
кој поединец од овој Парламент.

JM/BC

СТОЈАН АНДОВ:

Имате ли поддршка од 10 пратеници? Има поддршка од 10 пратеници.

Минуваме на поединечно гласање.

КАРОЛИНА ОГЊАНОВИЌ-ЧУКАЛИЕВА:

1. ЈОНУЗ АБДУЛАИ	отсутен
2. АБДУРАХМАН АЛИТИ	отсутен
3. АБДУЛА АЛИУ	отсутен
4. МИЛОЈКО АНГЕЛОВСКИ	за
5. СТОЈАН АНДОВ	воздржн
6. КИРИЛ АНДОНОВСКИ	отсутен
7. МАГДАЛЕНА АНТОВСКА-ВЕЛЕВСКА	за
8. ЉУПЧО АНУШЕВ	отсутен
9. АМДИ БАЈРАМ	против
10. ДЕМУШ БАЈРАМИ	Воздржан
11. ФАДИЛ БАЈРАМИ	отсутен
12. ДИМИТАР БАТКОСКИ	за
13. МЕРСЕЛ БИЉАЛИ	отсутен
14. ВАЛЕНТИНА БОЖИНОВСКА	отсутна
15. ЈОРДАН БОШКОВ	за
16. ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ	за
17. АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ	отсутен
18. СЛОБОДАН ГАРЧЕСКИ	воздржан
19. ВАСИЛ ГАЦОВСКИ	воздржан
20. МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ	воздржан

21. ТРАЈКО ГЕШОСКИ	Воздржан
22. АЛЕКСАНДАР ГЕШТАКОВСКИ	отсутен
23. ДАНИЛО ГЛИГОРОСКИ	отсутен
24. ПЕТАР ГОШЕВ	за
25. СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ	за
26. ЗАМИР ДИКА	отсутен
27. ВАНЧО ЃОРГИЕВ	отсутен
28. ИЛИЈА ЃОРЃИЕВ	отсутен
29. ФАТМИР ЕТЕМИ	Воздржан
30. ВАСИЛ ЕФТИМОВ	Воздржан
31. НАСЕР ЗИБЕРИ	отсутен
32. ЉУБИСАВ ИВАНОВ-СИНГО	отсутен
33. МИРКО ИВАНОВ	за
34. ИЛИЈА ИЛОСКИ	за
35. ДЕЛЧЕ ИЦКОВ	против
36. НИКОЛА ЈОВАНОВ	за
37. ВЕСНА ЈОВАНОВСКА	против
38. МАРИКА ЈОРДАНОВА	отсутна
39. НАЗМИ КАДРИУ	Воздржан
40. РАДОМИР КАРАНГЕЛЕСКИ	отсутен
41. ЖАРКО КАРАЏОСКИ	Воздржан
42. МИТКО КИРОВ	отсутен
43. ЛАЗАР КИТАНОСКИ	отсутен
44. САВО КЛИМОВСКИ	отсутен
45. СТОЈАН КОВАЧЕСКИ	за
46. ЃОРЃИ КОТЕВСКИ	Воздржан
47. ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ	против
48. ИЛИЈА ЛАЗАРОВ	Воздржан

49. ГОРАНЧО ЛАЗОВ	Воздржан
50. БИЛАЛ ЉУТФИИ	Воздржан
51. ЈАНИ МАКРАДУЛИ	за
52. ВАСЕ МАНЧЕВ	Воздржан
53. НАТАЛИЈА МАРКОВИЌ- ДИМОВА	отсутна
54. ЃУЛИСТАНА МАРКОВСКА	против
55. ДИСПИНА МАРКОВСКА	против
56. ЗВОНКО МИРЧЕСКИ	отсутен
57. ДРАГАН МИТЕВСКИ	за
58. КИРИЛ НАСТЕСКИ	за
59. РУБЕНС НАУМОВСКИ	Воздржан
60. ГОРАН НЕВЕНОВСКИ	отсутен
61. ЛАТИФ ПАЈКОСКИ	отсутен
62. АЛЕКСАНДАР ПАНДОВ	Воздржан
63. ВАНЧО ПАНЧЕВ	отсутен
64. ИЛИЈА ПЕМОВ	против
65. ТИТО ПЕТКОВСКИ	отсутен
66. ЧЕДО ПЕТРОВ	отсутен
67. ТОМИСЛАВ ПЕТРОВСКИ	Воздржан
68. ФИЛИП ПЕТРОВСКИ	против
69. АЗИС ПОЛОЖАНИ	отсутен
70. СТОЈАН ПОПОВ	отсутен
71. ЉУБОМИР ПОПОВСКИ	за
72. НИКОЛА ПОПОВСКИ	за
73. ИЛИЈА ПРАНГОСКИ	отсутен
74. ИСМЕТ РАМАДАНИ	отсутен
75. ЉУПЧЕ РИСТЕСКИ	Воздржан
76. НЕНАД РИСТОВСКИ	отсутен

77. АЦЕ САЈКОСКИ	Воздржан
78. АСЛАН СЕЛМАНИ	отсутен
79. БОРЧЕ СИБИНОВСКИ	Воздржан
80. ВАНГЕЛ СИМЕВ	отсутен
81. РИСТО СПАНАКОВ	Воздржан
82. КРАЛЕ СПАНЧЕВСКИ	Воздржан
83. ЃОРЃИ СПАСОВ	отсутен
84. МИЛАН СТАВРЕВ	Воздржан
85. НАКЕ СТОЈАНОВСКИ	за
86. ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ	против
87. ВОИСЛАВ СТОЈАНОСКИ	отсутен
88. БЛАГОЈ СТОЈКОВСКИ	за
89. ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ	за
90. ВЛАДО СУГАРЕВСКИ	отсутен
91. ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ	отсутен
92. РИЗВАН СУЛЕЈМАНИ	отсутен
93. МУХАМЕД ТАИРИ	отсутен
94. АЛЕКСАНДАР ТАЛЕВСКИ	Воздржан
95. МЕВЉАН ТАХИРИ	отсутен
96. МИТКО ТИЛЕВСКИ	за
97. ЃОРЃИ ТОДОРОВ	за
98. РИСТО ТОДОРОВ	за
99. ПАВЛЕ ТОДОРОВСКИ	отсутен
100. ПАНДЕ ТОМОВ	отсутен
101. КОЦЕ ТРАЈАНОСКИ	Воздржан
102. ГОРАНЧО ТРАЈКОВ	за
103. ТАНАС ТРАЈКОВСКИ	отсутен
104. АЛЕКСАНДАР ТРПЕВСКИ	против

105. БОРИСЛАВ ТРПОВСКИ	за
106. СЛОБОДАН КОСЕВ	отсутен
107. ТАКИ ФИТИ	за
108. АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ	Воздржан
109. ИЛЈАЗ ХАЛИМИ	отсутен
110. БЛАГОЈ ХАНЏИСКИ	отсутен
111. СЕЈФЕДИН ХАРУНИ	за
112. КАСТРИОТ ХАЏИРЕЏА	отсутен
113. БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ	отсутен
114. МИЛАНЧО ЧЕРКЕЗОВ	за
115. ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ	за
116. АРБЕН ЏАФЕРИ	отсутен
117. ХИСНИ ШАЌИРИ	-
118. АЛИЈА ШАХИЌ	отсутен
119. РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА	отсутна

СТОЈАН АНДОВ:

Вкупно гласале 65 пратеници, за гласале 28 пратеници, против гласале 10 пратеници, воздржано гласале 27 пратеници.

Констатирам дека предлогот на пратеникот Ванчо Чифлиганец не е усвоен.

Процедурална забелешка има г. Черкезов.

МИЛАНЧО ЧЕРКЕЗОВ:

Почитуван претседателе, дами и господа пратеници, моето јавување е процедурално. Мислам дека ова беше евтин политички маркетинг од г. Чифлиганец. Јас како пратеник од градот Штип и г. Златко Стојменов имаме покренато иницијатива и добивме информација од Владата на Република Македонија во која се ставени

сите 30 точки за разрешување на проблемот на "Македонка". И еве, во овој момент течат тие разрешувања на проблемот со "Македонка". Така што не се потребни дополнителни политички маркетинзи на сметка на "Македонка".

СТОЈАН АНДОВ:

Тоа не е процедурално.

Има збор г. Јани Макрадули.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Барам реплика.

СТОЈАН АНДОВ:

Нема реплики.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Се спомнува моето име. Имам реплика. Се спомнува моето име.

СТОЈАН АНДОВ:

Седете си таму. Исклучете го микрофонот ве молам.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Во согласност со Деловникот за работа на Собранието на РМ, кога се спомнува некое име, тогаш имаме право на реплика.

СТОЈАН АНДОВ:

Предлагам пауза од 10 минути, да се олади г. Чифлиганец.

(по паузата)

Молам пратениците да влезат во салата.

Молам службите да го утврдат точниот број на присутните пратеници во салата.

Во салата имаме 63 пратеници. Според тоа, можеме да работиме.
Господинот Чифлиганец бара процедурална забелешка.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Почитувани колеги пратеници, бидејќи немам право на реплика, лично сметам дека г. Андов со тоа директно го крши Деловникот за работа на Собранието на РМ.

Господине Андов, според вашата продуктивност која ја покажувате во Парламентот како прв спикер...

СТОЈАН АНДОВ:

Не можете вие да држите говор. Нема расправа.

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:

Затоа кога вие би работеле во стопанството еден скршен денар не би заработиле за себе, а камоли народот да егзистира од вас.

СТОЈАН АНДОВ:

Добро, јас знам дека вие за вас си заработивте лично, а за стопанството не знам.

Да одиме понатаму. Мислам дека е непријатно да имаме вакви спорови. Сакам да ви објаснам на сите. Господинот Черкезов зеде збор за да направи процедурална забелешка, деловничка забелешка. Тоа не беше деловничка забелешка му кажав дека тоа не е деловничка забелешка, туку содржински сакаше да се искаже. И затоа го прекинав. Кога некој сака да направи деловничка забелешка, нема никој право на реплика без оглед кого тој споменува. Забелешката е до

претседавачот, без оглед дали некој е споменуван. Тоа мора да го знаете. Така што по таа основа нема право на реплика.

Господинот Чифлиганец не беше во право, немаше право на реплика. И ве молам насилство не помага, тоа е лош пример, трчање на говорница на кој не сум му дал збор, тоа пеливанство овде не помага, да се разбереме. Овде има да владее ред, само редот, не може друго.

НАКЕ СТОЈАНОВСКИ:

Господине претседателе, јас целосно се согласувам со вашиот став што го изнесовте сега и така треба да биде. Но, во конкретниот случај човекот беше споменат по име и презиме. Но, вие сте должни да го опомените господинот, да му изречете прекор за тоа согласно Деловникот. Вие тоа не го направивте, и затоа настана целата оваа ситуација.

СТОЈАН АНДОВ:

Не сте забележале, јас му реков дека тоа вашето не е процедурална забелешка, туку навлегувате во расправа и ве прекинувам. Тоа го сторив со Черкезов.

Сега да одиме натаму.

Предложениот дневен ред го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласале 73 пратеници, 64 пратеници гласаа за, воздржано гласаа 9 пратеници, и ниеден пратеник не гласаше против.

Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред.

НИКОЛА ПОПОВСКИ:

Може ли да го доставите дневниот ред?

СТОЈАН АНДОВ:

Да, ќе се достави. Сега го утврдивме. Ќе го изработат пречистениот дневен ред и ќе се достави на сите.

Има збор г-ѓа Гулистана Марковска.

ГУЛИСТАНА МАРКОВСКА:

Јас се извинувам, малку е непријатно да се интервенира после сево ова во Собранието, меѓутоа сакам лично вас да ве замолам и воедно пратениците во Собранието, ако е можно, бидејќи не очекувам по точката 8 да има некоја обемна расправа, тоа е Предлогот за донесување на закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Трговскиот договор за земјоделски производи меѓу Република Македонија и Швајцарската конфедерација, Протоколот за земјоделство меѓу Република Македонија и Кралството Норвешка и протоколот за земјоделство меѓу Република Македонија и Република Исланд, со Предлог на закон.

Со оглед на тоа дека имавме интервенции од Швајцарскиот амбасадор повеќе пати, долго време веќе е уврстена како точка на дневен ред, а не стигнавме, ако е можно да одиме со прва точка на дневен ред со оваа точка. Ова е воедно и заклучок на Комисијата за надворешна политика, меѓутоа и моја молба.

СТОЈАН АНДОВ:

Точката што ја споменува г-ѓа Марковска во новиот редослед е точка 10, да се расправа прво по неа.

Дали има некоја забелешка. Нема.

Дали се согласувате со тоа? (се согласуваат)

(од место, пратениците бараат да се гласа)

Не знам дали да гласаме, ако е општа согласност, ако нема никој против, зошто да гласаме?

Минуваме на точката 10.

Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Трговскиот договор за земјоделски производи меѓу Република Македонија и Швајцарските конфедерација, Протоколот за земјоделство меѓу Република Македонија и Кралството Норвешка и протоколот за земјоделство меѓу Република Македонија и Република Исланд, со Предлог на закон.

Предлогот за донесување на закон со Предлог на закон и извештаите на работните тела на Собранието ви се доставени, односно поделени.

Отворам претрес по Предлогот за донесување на закон.

Молам кој бара збор/ (никој)

Бидејќи никој не бара збор го заклучувам претресот и на Собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок.

Собранието го усвојува Предлогот за донесување на закон за ратификација на Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Трговскиот договор за земјоделски производи меѓу Република Македонија и Швајцарските конфедерација, Протоколот за земјоделство меѓу Република Македонија и Кралството Норвешка и протоколот за земјоделство меѓу Република Македонија и Република Исланд.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласале 64 пратеници, за гласале 62 пратеници, воздржано гласале 2 пратеници, ниеден пратеник не гласал против.

Констатирам дека Заклучокот е усвоен.

Дали Собранието го усвојува предлогот на оваа седница да се претресе и Предлогот на закон.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласале 66 пратеници, за гласале 63 пратеници, воздржано гласале 3 пратеници, а ниеден пратеник не гласал против.

Констатирам дека е усвоен предлогот на оваа седница да се претресе и Предлогот на закон.

Отворам општ претрес по Предлогот на закон.

Молам кој бара збор? (никој)

Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам општиот претрес.

Отворам претрес по текстот на Предлогот на закон.

Молам кој бара збор? (никој)

Бидејќи никој не бара збор го заклучувам претресот по текстот и Предлогот на закон го ставам на гласање.

Ве молам да гласаме.

Вкупно гласале 70 пратеници, 66 пратеници гласале за, 3 пратеници гласале воздржано, и еден пратеник гласал против.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Трговскиот договор за земјоделски производи меѓу Република Македонија и Швајцарската конфедерација, Протоколот за земјоделство меѓу Република Македонија и Кралството Норвешка и протоколот за земјоделство меѓу Република Македонија и Република Исланд.

Минуваме на точка 1.

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година.

Предлогот на законот ви е поделен.

Отворам општ претрес.

Молам кој бара збор?

ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ:

Почитуван претседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани претставници на Владата, за денешниот дневен ред за предлогот за донесување по итна постапка на Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година, со Предлог-закон.

Гледаме дека се работи за едно решение кое е последица на реакцијата на Уставниот суд на Република Македонија.

И тука јас не очекувам со новите законски реструктурирања да се нешто значајно случи во областа на запослувањето во јавната администрација, и мислам дека е само еден континуитет со години кој трае во Република Македонија, постојано да има да не завладуваат вистински критериум во вработувањето на јавната администрација ќе потрае веројатно долго во Република Македонија, така да како предмет на разгледување на овој Закон сметам дека нема нешто многу да се промени.

Меѓутоа, она што сакам да го кажам, тоа е дека сепак кога сме кај Буџетот, треба да кажам дека овој месец е направен драматичен упад во парламентарниот систем на Република Македонија, кој не е компатибилен со парламентарна држава, и која е сериозно парламентарна држава, и која има вистинска контрола на Парламентот врз трошењето на буџетските средства, и на мала врата, овој месец со Одлука на Владата во "Службениот весник" од петок 19 октомври, значи тоа е претпоследниот "Службен весник" е направен ребаланс на Буџетот на Република Македонија, мал ребаланс, прераспределба на средствата за одлука за измена на распоредот на средствата во

последниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2001 година.

ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ: (Продолжение)

Зад грбот на Парламентот, задскриен зад внатрешни промени на стапките се направени интервенции кои, сепак, како ребаланс требало да дојдат на Парламентот и е укината употребата на средствата без, во краен случај да се дефинира за каде ќе бидат наменети односно недефинирани средства, непознати средства за нас. Со тоа е избегната контролата која ја има Парламентот врз трошењето на буџетските средства. Оваа одлука е од Министерството за финансии.

Она за што јас интервенирав во оваа прилика, во оваа измена, за време на ребалансот на буџетот беа отфрлени 104 амандмани на ВМРО-Вистинска за структурирањето на буџетот. Со оваа одлука на Владата без Парламентот односно зад Парламентот многу од тие амандмани се уфрлени.

Еве јас ќе ве потсетам на следниот амандман. Вели: - Министерство за финансии, функции на државата. Имено ние имавме амандман за укинување на средствата за канцелариски згради и деловни простории. Еве имаме сега овде ставка за укинување на тие средства, истиот амандман. Понатаму, учество за изградба на железници. Обртни средства за структурни реформи. Сето тоа ~~беше~~ предмет на нашите амандмани и овде на Парламентот ги дадовме во легална структура што требаше да ги почитува Министерството за финансии при структурирањето на Буџетот. Очигледно тие појдоа повеќе од суетата, отколку од суштината на нашите амандмани. Времето покажа дека тие се вистински, дека се суштински и ги применија, меѓутоа, во една процедура која не доликува на парламентарна држава.

Еве, ако се сеќавате јас поставив и еден амандман за трошоците за бегалците. Тие сега се намалени. Тогаш објаснувањето на министерот за финансии беше дека трошоците за бегалците се заостанати трошоци од минатите години. Сега тие трошоци се намалуваат. Сега или тие обврски не ги исполнува Министерството за финансии или тие не биле

такви какви што се. Такво беше објаснувањето на Министерството за финансии.

Од Министерството за финансии се укинуваат од употреба и средства за изградба на други објекти, што беше исто предмет на нашите амандмани.

Јас јавно го правувам министерот за финансии зошто сега ги укинува овие средства кога можеше да ги укине со амандмани многу поран кога ние ги дававме овде во една легална парламентарна процедура. Дали треба да се гледа од каде доаѓаат амандманите или да се гледа нивната суштина и содржина.

Понатаму, изградба на водоводи во единиците на локалната самоуправа.

Во Управата за јавни приходи се укинува употреба на средствата за откуп на канцелариски згради и деловни простории што ние исто така баравме овие расходи да бидат укинати со нашите амандмани.

Единствено оправдување што го наоѓам е дека не се применуваат средствата за попис на населението, домаќинствата и земјоделските стопанства, што е вистинска фактичка состојба, бидејќи пописот е поместен.

И она што сакам да го кажам, е единствено тоа што не го применило Министерството за финансии при структурирање на оваа одлука на Владата е токму тоа спротивно од она што го баравме во нашите амандмани. Тоа е под ставката 15010, се укинуваат од употреба средства од дечкиот додаток и трансфери до фамилиите кои се социјално загрозени. Вакво нешто ние понудивме во амандманите, но спротивно да се зголемат средствата за детски додаток и за социјално загрозените фамилии. Тука министерството за финансии постапило спротивно.

Јас излегов во овој случај да реагирам на ваквиот начин на работата на Министерството за финансии. Ако ја смета оваа држава за сериозна, и ако го смета овој Парламент за сериозен, место да се држат лекции овде како да работи Парламентот овде, треба да се внимава токму на ваквите процедури. Укинато е правото на контрола на средствата во буџетот на Парламентот. И тука нема никакво оправдување за мене и јас сакам објаснување, уште повеќе што за нас останува непознаница каде ќе одат овие средства кои се укинати од употреба, бидејќи тоа е извршено на седница на Владата што е нон сенс за една материја која ја контролира и регулира Парламентот. Можеби се најдени некои колатерални законски патишта кои можеби имаат некоја законска основа. Меѓутоа, кога се работи за една сериозна материја како буџетот, навистина е несериозно за ваква работа да се работи без Парламентот.

Сега испаѓа покрај тоа што РМ нема контрола над одредени делови на територијата, очигледно нема контрола и Парламентот врз Владата.

И конечно кога сме кај оваа точка морам да го потсетам Министерството за финансии за една важна функција која ја има пред Собранието а тоа е обврската, извештај за извршување на Буџетот за првото полугодие, што не е дадена и за што немаме контрола исто од Парламентот. За нас останува непознаница тоа и верувам дека претставниците на Владата ќе им дадат објаснување, а службениот весник за ваквата работа сигурно го имаат во својата документација.

На крајот сакам да кажам дека очекувам одговор за овие прашања од претставниците на Владата.

ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ:

Почитуван претседателе, почитувани пратеници, почитувани претставници на Владата.

Јас гласав против поставување точка на дневен ред со ваков предлог на закон и навистина сум задоволен што поголемиот број на пратеници присутни тогаш во салата преку системот на гласање се определија оваа точка да не помине и да не се стави на дневен ред, свесни дека расправа по предложен закон со ваква содржина нема потреба т.е. усвојување на ваков закон е без потреба во РМ. Но, знаете вие дека после пресуди бројката на пратеници преку јавното изјаснување во кое неможе да се изрази сопственото мислење од одделни пратеници, па така се вклучи оваа точка во дневниот ред иако и сега сум свесен дека добар дел од пратеници кои и овде се присутни се против содржината на овој закон, но тоа јавно не можат да го кажат.

За што всушност станува збор? Станува збор за еден вешт обид на Владата, преку оваа предложена измена да продолжи да практикува диригирано врсботување во институциите кои се финансираат преку буџетските средства, или во институциите кои имаат сопствени буџети, а кои подлежат на контрола преку изработка на тие буџети, и давање согласност на нив од надлежниот орган во РМ.

Да се потсетиме.

Владата во претходниот период изработи и отпочна да реализира програма за регулирање на бројката на вработените во јавната администрација и притоа дојде до една заедничка бројка со претставниците на Мисијата на Светската банка и ММФ, за да се намали бројката на вработени во одделни државни органи и институции, за да се исполни тој услов и да се потпише аранжман, неznam кој тип на аранжман со Светска банка и ММФ. Колку што ме служи секавањето, стануваше бројка од 2400 вработени кои требаше по разни основи и на различен начин да се отпуштат од државните институции. Владата тоа ревностно го направи. Отпушти толкав број на вработени преку постапка која беше иманентна на

оваа Влада и со тоа го обезбеди условот за да се потпише аранжманот со Светска банка и ММФ.

Има многу различни примери во практикување на власта на теренот од одделни министерства кои беа задолжени од Владата да го реализираат тој услов. Така да тие од подрачните единици испуштаа, во форма на технолошки вишок квалификуваните лица кои работеа на одредена проблематика. Но, отако помина таа обврска и откако се потпиша тој договор со ММФ и Светска банка, за тој аранжман таму, на истите места се примаа нови вработени со ниво или со средно образование. Но, може тоа да биде и изолирани примери.

Едно е сигурно дека Уставниот суд на РМ, ја укина одредбата со која исклучиво и неотуѓиво право беше премиерот да вработува во РМ нови кадри, а за тоа да дава согласност неговиот шеф на кабинетот. Замислете каква концентрација на власт за и оваа област, областа на вработувањето. Токму сега доаѓаме до суштината со која се предлага и преку која се сака да се задржи истиот статус во РМ, т.е. на мала врата да се дезавоира една одлука која Уставниот суд ја има поништено и законски решенија кои ги има ставено вон сила. Сега нема тоа да го прави премиерот ќе го прави министерот за финансии, затоа што министерот за финансии треба да каже и да даде согласност дека одредена институција има средства за нови вработувања. Ве молам, во оваа држава Македонија се носи буџет на државата, се носат буџети на институции на државата и во тие буџети како и во сите буџети, впрочем во светот има позиции. Има позиции плати. Има позиции и наемнини. Има позиции патни трошоци. Тие позиции се димензионираат врз основа на плановите кои соодветното Министерство или соодветната држава ги има зацртано и во тековниот период треба да ги реализира. Оттаму ќе потсетам дека после 1998 година во РМ, го третирам буџетот, беа потрошени, со завршената сметка, 13.882.000.000 денари за плати и наемнини. Во 1999 година

со предлогот во 1999 година беа потрошени 13.979.000.000 за плати и наемнини. Имавме податоци и за 2000 година. Во 2000 година беа потрошени 14.464.000.000 денари за плати и наемнини. За 2001 година се планираше да се потрошат 13.360.000.000 денари. Тоа значи дека во 2001 година требаше да се потрошат помалку средства за плати и наемнини, а тоа само по себе значи или да се отпуштат вработени или да се намалат платите, или пак вработените за неколку месеци, два до три месеци да не земат плата.

Јас се секавам на една изјава на министерот кога кажа наши цврсти определби се, трошењето на средства да биде нови граници. Кој ќе потроши за одредена позиција повеќе пари, тој нека си најде пари од други извори, или пак да ги отпушти тие вработени од работа. Значи, овде не држи оваа измена затоа што на тој начин само се сака да се продолжи практикувањето на власта од страна на Владата на РМ за насочени вработувања. Јас го употребив изборот насочени вработувања затоа што во РМ познато е, во последните три години кој се вработува и на каков начин се вработува.

Имавме прилика во печатот да прочитаме како се движат односите во вработувањето и во јавните претпријатија. Можевме да прочитаме дека Јавното претпријатие Електростопанство има интензивно вработување и дека тоа вработување е со амин, т.е. со дозвола, со документ издаден од Кабинетот на премиерот. Имавме прилика да го прочитаме тоа за Штип. Важи дека во медицинските центри се вработуваат огромни бројки на нововработени со дозвола од кабинетот на премиерот на Република Македонија.

Сакам колеги пратеници да ве предупредам дека оваа измена на Предлогот на законот за извршување на Буџетот на Република Македонија се предлага ние да ја потврдиме досегашната пракса, на овој

начин да продолжи принципот на вработување во РМ, а ќе се согласите во рамките на тоа имаше доста различни односи спрема кадрите кои долго време чекаат да се вработат, чекаа на шалтерите на Заводот за вработување. Затоа јас истакнувам дека и при гласањето понатамошно по одредбите на овој закон, јас ќе бидам против, бидејќи ако сум за, сум за она што досега го практикуваше една владеечка структура во Македонија.

ПЕТАР ГОШЕВ:

ПЈ/ОМ

Почитувани колеги, само неколку реченици кратки би рекол во врска со овој краток предлог на законот, кој што се состоиод една одредба од еден член нема сомнение дека вработување во државната администрација без планирани и одобрени средства од Буџетот , од трезорскиот концепт во целина, не треба да има. Тоа е совршено јаснои така гледано , предложената измена во законот е сосема во ред.

Меѓутоа, нашите проблеми не произлегуваат од тоа. Нашите проблеми се од насилството и од беззаконието, кое што владее во државата, така што е апсолутно илеревантно било какво носење на прописи и закони. Сега, дали еднаш била материјата нормирана со одлука на Владата , дали била нормирана со Закон, последиците се комплетно исти. Овде во образложението пишува дека во практиката корисниците и единките корисници на Буџетот , често не ги почитуваат наведените одредби, поради што се отстапува од договорената политика за вработувањето. Тоа го имавме сите години кога требаше да се намалува администрацијата полека, по безболно, со помалку солзи на луѓето што се отпуштаат од работ аи т.н. имавме не почитување на одлуките и политиката од страна на поединечните корисници на буџетските средства. Бидејки, политиките што се утврдуваа економски, постојано зборуваа дека администрацијата ни е голема, дека треба да се намалува , совршено јасно беше дека требаше да се преземат мерки, тоа да се случува. Наспроти тоа , еве поединечните корисници не ја почитуваа таа политика, таа одлука и тие постојано вработуваа, без некого да прашуваат и без да обезбедуваат доволно средства во јавните фондови. Заради тоа, господата од ММФ и Светската банка не натераа предминатата година овде да гласаме да се овласти премиерот на државата , кабинетот на претседателот, премиерот на Владата да се овласти да одобрува или да не одобрува, бидејки нив им се смачи да ги

лажеме, кој е виновен што не се исполнува политиката на намалување на државната администрација. Ние, таква работа усвоивме и таква политика во овој Парламент. Што се случи? За да можат тие да речат, еве, виновникот за нерастоварувањето на администрацијата е конкретен еден и се знае. Така беше. Г-дине министри, така беше. И, што се случи потоа? Потоа, се концентрира таа работа и партискиот јуриш од Кабинетот на претседателот, тргна. И во државните органи и во јавните претпријатија. Се примија едно чудо луѓе без критериуми, бескомпетентност, бесконкурси, какви што се потребни, а наспроти тоа овде ние носевме закони двапати во две години, за напуштање на работници од државната администрација, па имавме и поништување и т.н., неуставни и слично на тоа. Сега, треба да донесеме одлука односно да донесеме закон, сега ќе ја префрлиме одговорноста на министерот за финансии, тој нема да одобрува средства, практично нема да дозволува вработување ако не се планирани средства во Буџетот. Добро, фино, ама премиерот тоа не успеа да го спречи и ги зеде овластувањата кај себе. Всушност, а сега министерот што го слуша премиерот и министерот што не може да смени еден директор на Царината, кој што прави и прави други, министерот ќе ја спроведе оваа политика. Нема да се спроведе политиката, не ни помага никаков закон. Овде пишува дека е направено одредено намалување на бројот на вработените. Добро, г-дине министри, зошто овде не напишете колку е намален бројот на вработените во државната администрација за овие две, три години, додека ММФ и Светската банка не притисна да го намалиме по три, пет илјади и т.н. бројот на вработените. Туку, овде се манипулира. Буквално се манипулира. Дајте ја бројката да ја слушнеме. Требаше двапати по пет, трипати по пет, треба да се намали бројот на вработените во администрацијата, со многу јасни критериуми. А, овде имаме една манипулантска реченица, мангупска реченица. Буквално мангупска

реченица, простете на изразот. "Се направи одредено намалување на бројот на вработените". Излезете, кажете ја бројката и да ја провериме. Не е точно дека е намален бројот на вработените во државната администрација. Точно е спротивното, дека е дури зголемен. Па, ако се вклучат и вработувањата во јавните претпријатија што се направени на најкаубојски начин, со најгруби и највулгарни партиски директиви, бројката е уште зголемена. Тоа нема да ни помогне ни случајно. така ќе сме ја сменеле структурата на Буџетот. Никогаш нема да ја смениме структурата на Буџетот. Капиталните вложувања преку Буџетот се зголемија сега заради овие пусти пари од Телеком што се распркаа тукутака, следната година ќе нема од таму пари и повторно структурата на Буџетот ќе биде иста, каква што била, никаква, ќе биде лоша и нема да води кон никакво подобрување.

Штом нема дисциплина во спроведувањето на политиката, штом нема дисциплина во спроведувањето на законите, на одлуките, ништо во оваа држава нема да направиме. Затоа, ќе дојдеме во ситуација, заради тоа што не сме ја спроведувале политиката во областа на вработувањето односно растоварувањето на државната администрација, затоа што не знаеме да одржиме буџетски дефицит, затоа што, не само поради војната, туку и поради неодговорното трошење на парите, направивме толкава дупка во Буџетот и затоа господата ќе ни откажат. Затоа, ќе изгубиме толку пари оваа година и до година и затоа тие сега ќе не набљудуваат таму од страна, а набљудувањето нас ни трошка не не тангира, бидејќи кога се тука не ги спроведуваме договорите, а пак со набљудувањето, уште помалку. Затоа, имате следна точка, ќе ги намалите акцизите без консултација со нив за колите, па нов проблем со нив ќе имаме и заради тоа, без оглед на интересите на одделни социјани групи во општеството дека сакаат да имаат и треба да имаат поефтини коли и т.н. Така финансиска политика

не може да се води успешно во државата и така државата ќе тоне се повеќе и повеќе и нашите проблеми секојдневно ќе се зголемуваат. Како да веруваме сега дека премиерот сета политика што ја ветува преку министрите и овде годишните планови со експозеа кои ги образложуваат овде, сите ветувања пред Меѓународната заедница, на најгруб и на највулгарен начин ги растури со таа политика на вработување и сега премиерот тоа не го спроведува, што е обврска заради самите нас што треба да го направиме, сега тоа ќе го спроведе министерот, ќе му дадеме овластувања. Не е спорно дека треба да има таква одредба. Но, ние немаме надеж повеќе, ако на овој начин се газат одлуките, се газат законите и ако не можеме да видиме политика, која што 20 дена континуирано се спроведува. Тоа се 20 дена, не две години, не 12 години, 20 дена континуирано се издржи во еден правец. Изнесете ги податоците и ќе видиме. Колку луѓе се намали администрацијата? Дајте ги бројите. Сега почнаа да не се објавуваат бруките за невработеност во нормалните статистички публикации, за да не знаеме. Анкетите и проценките станаа нешто таму и има по некоја информација. Можеме само да погодуваме колкава ни е невработеноста, каде се крие и т.н.

Според тоа, вие усвојте ја оваа измена, ама ништо нема да ни помогне, ако вака се спроведуваат прописите. За спроведувањето на тие прописи е одговорен министерот за финансии. Одговорен, за она што ни се случува во сферата на Буџетот прв и главен одговорен е министерот за финансии. Зошто министерот за финансии не реагира дека Буџетот му се растура, затоа што не се одвива планираното намалување на администрацијата. Досега, во овие две години ког аносевме закони за намалувањето. Кога десетици, стотици, илјадници кадри отидоа, кои што беа со извесно искуство, потврдено искуство.

Еве, од мене толку. Господине министре, имате голема одговорност за ова то се случува во сферата на Буџетот на финансии.

Треба да реагирате. Треба да се скарате со некого. Треба да се судрите. Линијата на помал отпор и сите да се приклучиме кон ветрот каде што дува, нема да ни помогне. Почнавте прилично надежно, а тоа бев го рекол повеќе пати, меѓутоа, од ден на ден конформизмот се зголемува кај Вас и што ќе биде нека биде и ќе испадне на крајот нека биде одговорен било кој. Никој нема друг да биде одговорен. Вие, оваа Влада, во ова време, во оваа ситуација, во овој состав на Влада, во овој состав на Парламентот, во оној состав на Влада, сме ја испуштиле работата од контрола и сме се скарале со целиот свет. Едни, затоа што не ги именуваат терористите така како што треба, други затоа што не ни даваат да направиме буџетски дефицит толкав колкав што сакаме, па во новините ќе пишуваме наслови, ММФ ни ја зголемува цената на лебот. ММФ ни ги зголемува трошоците на животот. Глупости на квадрат. Не можеме да ги намалиме трошоците, не можеме да ги зголемиме приходите, сакаме да го потрошиме тоа што сакаме да го потрошиме, не можеме да го завршиме процесот мировен овде побрзо, за да се свртиме кон економијата и виновен ни е НАТО, виновна ни е Европската унија, виновен ни е Хавиер Солана, виновен ни е Петко, виновен ни е Трајко, кисели краставици. Крива е нашата неспособност и нашата неодговорност. Благодарам.

СТОЈАН АНДОВ:

За збор се јави г-динот Илија Илоски.

ИЛИЈА ИЛОСКИ:

Почитуван г-дине претседателе, колеги пратеници, почитувани членови на Владата. После воие исцрпни аргументи што претходните двајца говорници ги изнесоа овде од говорницата околу Предлго законот, дозволете да не влезам во стапицата да се повторувам, но да дадам уште неколку дополнителни аргументи, со кои мислам дека министерот за финансии би го убедиле да го повлече законот, затоа што ова во

книжевноста, во литературата вакви ислични проекти се викаат уметност поради уметност. Значи, пишување, било што да се пишува и да се публикува. Исто так аи носењето на една ваква законска процедура моње да се подвете под овие рамки, бидејќи не менува ништо суштински, туку е само уметност ради уметност правење. Зошто го говорам ова? За да биде јасно на пошироката јавност, треба да се каже дека од 7.10.2002 годна, како што стои во вашето образложение, па потоа во втор налет од 24 јули 2001 година, па се до денес со две несреќни владини одлуки, единствен кадровски директор за вработување во јавната администрација во Република стана премиерот на Република Македонија, што е нонсенс во сите демократски држави. Тоа се направи со една банална односно со едно банално оправдување пред целокупната јавност, наводно, дека притиснати од преговорите со ММФ и со Светската банка околу некои финансиски аранжмани прибегнавме кон варијантна да одиме на носење на програма за рационализација во Секторот на јавната администрација. Бидејќи, како што сами спомувате во образложението дек аголем дел од буџетските корисници, кои ја плаќаат таа јавна администрација во Република Македонија, честопати не да не почитуваат, туку ги кршат тие препораки на Владата, си зедевте за право со владина одлука да го овластите премиерот да биде единствениот потписник, кој ќе дава согласност пред заводите за вработување да се легализира, да се легитимизира во стапка вработување на и најситните државни службеници, почнувајќи од чистачите па нагоре во таа хијерархија.

Господине министри, ако е тоа така, господинот Гошев нешто запраша, а јас сакам да потенцирам околу тоа. Бие, овде треба да излезете со кванифицирани податоци. Ние веруваме дека премиерот најмногу треба да води сметка, за да ја спроведе таа рационализација во јавниот сектор и бидејќи доста пати бил провалуван при носење на тие

владини одлуки од разни министри, директори на јавни институции и т.н. и тоа во сопствената влада бил провалуван, си зел за право да им каже, слушајте, од денеска Вие не можете да потпишувате, ајс ќе потпишувам, за да воспоставам систем на тотална контрола и на некој начин да воспоставам контролабилна ситуација во вработувањето во јавната администрација. Вие тука не ни давате никаков податок, само со една воопштена реченица кажувате дека се амали за дел бројот на вработените во јавната администрација, не кажувајќи дека отпосле, по пат на потпишување на одлуки за вработување од самиот премиер, истиот тој број во јавната администрација, драстично се зголемува. И, тоа е процес кој перманентно трае до ден денеска.

Вие се дрзнавте во тој процес на диригирани партиски вработувања да одите до таму, што ниту првата одлука од 7.10. од Уставниот суд што ви беше срушена, ниту фтората од 24 јули 2001 година, која исто беше оборена од страна на Уставниот суд, со денови за одредени потреби, ова е факт што го говорам сега, да не ги објавувате во Службен весник на Република Македонија, бидејќи имплицир аспроведување на тие одлуки на Уставниот суд од денот ког асе објавени во Службен весник. И, тука грабевте, да речам, некој 10, 20 дена, дури со едни такви баналности се служевте само во тој меѓупростор, додека одлуката за забрана на едни вакви девијантни појави во државата од страна на самиот премиер да ја изигрувате со необјавување во Службен весник.

Исто така, во образложението пишувате во практика, корисниците и единките корисници на Буџетот, често не ги почитуваа наведените одредби, поради што се отстапув аод договорената политика. И, токму тоа не натерало во таа одредба или на тие одлуки што сте ги носеле во Владата, да го овластите каконајкомпетентен за спроведување на целокупните реформи и реформите во Секторот за јавната

администрација токму премиерот, контролирано да го води тој процес за вработување.

Меѓутоа, г-дине министре јас ве прашувам јавно овде пред сите пратеници и пред целокупната јавност. Вие сте конкретно одговорен во Законот за спроведување на Буџетто. И, Ве прашувам што ќе преземете од утре, бидејќи веќе сте утврдиле дека во практика корисници на буџетски средства, ги пробиле дозволените лимити.

Овде сакам да ви посочам еден пример како ние ќе станеме држава и кога ќе станеме држава, вие сега треба да соберете храброст, доблест и да ги казните сите тие што во практика корисници ги нарекувате , ги пробиле тие буџетски лимити, кои на седница на Парламентот токму биле овде утврдени како максимализирани износи, а не како минимизирани износи, па на тие може некој износи да додава и да надградува. Значи, се она како ставка , као позиција, како аналитичко konto во сепкупниот Буџет што ќе влезе , на Вас тоа Ви е максималниот плафон над кој не смее да отиде никој во државата. А, затоа имаме министер за финансии кој ригорозно води контрола и кој ги пробива тие плафони.

Пошто, целокупната јавност во Република Македонија знае дека овие плафони токму се пробиваат од одредени ресорни министри или од одредени директори на јавни претпријатија, меѓутоа, факт е тоа дека сето тоа никако административно не можело да помине, без согласност на премиерот.

ИЛИЈА ИЛОСКИ: (Продолжение)

Јас ве прашувам што вие конкретно како министер за финансии ќе преземете против премиерот на Република Македонија.

Сега да ви посочам теоретски пример, слушам сте се запишале на посдипломски студии каде веројатно во подоцнежната фаза во некои од испитите по фискални финансии ќе се сретнете со следното четиво. За прав пат во Англија во теоријата на буџетите ќе го читате тоа, кога Парламентот носи закон дека кралот не смее да потпишува јавни давачки ниту да ги надминува јавните давачки ниту на трошковната страна да ги зголемува расходите кои се одобрени од Парламентот, не се секавам точно кој крал беше веројатно Хенрих V, пријавен е дека го прекршува законот што е донесен во Парламентот под притисок на јавноста за 6 месеци кралот абдицира, а после 6 месеци е осуден на смрт со бесење, само за прекршување на буџетската потрошувачка донесена во рамките на Парламентот. Не знам дали било инквизиција, ова стои во теоријата на фискалните системи што ги учи секој просечен економист.

Сега, јас ве прашувам, не да го бесиме премиерот, туку дали барем ќе го укорите јавно утре да ми кажете господине премиер оваа реченица што јас ја имам подвлечено каде што викате во практика корисниците и единките ги пробиваат лимитите што се определени од Парламентот во буџетот за трошење, да го укорите дека тој не смее да го прави тоа, на памет не смее да му падне да го прави иако е премиер на државата. Тој си има ингиренции по разни закони за Владата и се знае до каде може да оди. Другото овде ќе праша дали да троши или ќе може да собира над тоа што му е дозволено.

Затоа на почетокот почнав да ви говорам околу овој проблем, ви спомнав дека ова е носење закон заради закон. Ако не сме успеале премиерот да го ограничиме во тие вработувања, јас се прашувам како вие како министер за финансии ќе имате толкава моќ да го спроведете овој закон. Кажете ми, кога во јавноста владее едно мислење дека и нивоата кои се под директна вертикала на раководење во вашиот ресор - финансии можат да ви наредат сто

склека овде да направите пред говорницата, а камоли некој да смените или опонирате. Немојте сите да не убедувате дека Љубчо Георгиевски не го спроведуваше овој закон, а јас Никола Груевски од утре знаете како ќе направам лом ако некој го прекрши законот.

Затоа, немојте да не убедувате дека е перење раце пред правната држава, пред Уставниот суд кој на два пати укинува владина одлука, а во нормална држава иста одлука два пати во рок од 7-8 месеци иста одлука да укинува тоа е непримерно за една демократска власт, сега си ги миеме рацете и носиме закон со кој сите оние девијантни појави во тој домен што сме ги правеле сега само ги озаконуваме и викаме никој не е крив Парламентот така ни дозволи затоа ние така правиме. Иако мислам ако се спроведува од утре добро е ова да се донесе барем да има на некој начин едно ограничување дополнително дека поединец, било да е премиерот на државата или претседателот ако сакате земете го како институција не може да прави што сака поготово во секторот на буџетот каде е одговорен Парламентот да го донесе, да го изгласа, а вие како ресорен министер за финансии да го спроведувате во пракса. Ако не повеќе добро е да се донесе, ако го спроведувате и онаа глупост што се направи во Јавното претпријатие за аеродромски услуги кое беше најдобро ситуирано и кое во едни добри периоди на работење со една оптимална бројка на вработеност сите комплетно сто процентни инвестиции беа од сопствени извори без ниеден долар, без ниедна марка кредити, сега го доведовме на работ на питачки стап, затоа што некој си директор на тоа јавно претпријатие се дрзнал кога може премиерот по партиска линија можам и јас.

Бидејќи во стариот член од законот јавните претпријатија не беа ограничени тој си прими уште 300 и што е најтрагично некомпетентни туку примил 300 албанци, јас не зборувам против албанците што се албанци, такви глупости се правени па затоа сме дојдени до ова дереџе. Тоа е добро нека постои овој закон, но не можете да ме убедите дека имате ниту политичка ниту партиска ниту каква моќ да го спроведете во дело вие како министер за

финансии. Повторно ќе биде диригирано одозгора ќе речат нека влезат овие 5 на списокот ќе обезбедиме хипотетички средства за натамошното нивно вработување.

Уште еден конкретен пример кога настана промената во власта со широкото коалиционо мнозинство само во Охрид се направија 50 вработувања за еден ден дека од утре го земаа ЛДП здравството, па ќе ги сменат сите директори на болниците во Охрид. Се што беше по договор од утре да им дадете решение само да ја покажат книшката. Тоа беше основниот критериум.

Второ, господине министри вие 1500 закони да донесете, Ламбе Арнаудов 1700 закони може да ви прекрши, а додека ние дискутираме уште 500 ќе ти вработи, а не му требаат. Во тоа е проблемот. Инаку, да не стават сите на тапет, се потиме, се нервираме овде на говорница, зборуваме за доброто на целата држава (од место му дофрлаат да не се нервира), не се нервирам, но дојдовме на просјачки стап.

СТОЈАН АНДОВ:

Тишина, немојте да упаѓате, збор има господинот Илоски.

ИЛИЈА ИЛОСКИ:

Џабе ни е кога сето овде што ќе го поминеме низ макотрпна собраниска процедура утре навистина нема да се пожитува истото тоа, а вие не би имале некоја реална фактичка моќ тоа да се практикува онака како што е запишано.

Затоа е најдобро да го повлечете законот, барем вие ќе си бидеме мирни, пуштете ги тие што правеле до сега, останавте чист, барем во овој сегмент, нека си го прати натаму, па утре некој друг министер ќе побара одговорност за ова. Бидејќи, како што викате во оваа реченица и со тоа би завршил, дека во практика корисниците - единки корисници на буџетот не го почитувале она што е зацртано во Парламентот, во истиот тој закон, господине министри, треба да

посочите пред пратениците дека има и казнени одредби каде пробивање на лимитирана ставка од буџетот по одредена позиција е кривично дело за тој што ја пробил. Сега доаѓаме до нон сенс ситуација кој да одговара кривично. Ресорниот министер, условно да речеме, еве да го земеме за сообраќај и транспорт кој ја пробил ставката, вие како министер за финансии, гледајќи како руинира буџетот што сте му го дозволиле тоа или премиерот кој ви наредил на двајцата тоа да го направите.

Тоа се случи токму на ова за што сега разговараме. Затоа повлечете си го законот, да си бидете мирни затоа што утре ќе ви наредуваат намерно вие да го кршите, а до сега си бевте малку на страна иако имавте и одговорност пред законот и пред Парламентот да сигнализирате дека ставките во буџетот се максиминизари и не смеат да се пробиваат баш по ниеден основ.

Благодарам.

СТОЈАН АНДОВ:

Господинот Таки Фити.

ТАКИ ФИТИ:

Господине претседателе, почитувани колеги пратеници, господине министри,

Слушајќи ги колегите што претходно дискутираа од една страна, од друга страна имајќи го предвид фактот дека и јас сум бил министер за финансии во слична позиција како колегата Груевски сега, навистина во овој момент сум во дилема дали лично да го поддржам овој закон или не.

Повеќе се јавив за да укажам на фактот дека прашањето е навистина комплексно, тоа и од денешната позиција да дадам некои сугестии кои верувам дека можат да бидат корисни за Владата, посебно на министерот за финансии.

Прво, Република Македонија влегува во доменот на земјите во транзиција која има навистина хипертрофирана јавна администрација,

официјалните анализи на ММФ и она што нашата наука го правеше во времето Министерството за развој, меѓутоа во времето на Владата на господинот Георгиевски покажува дека вкупната администрација е преку 85 илјади, јас би рекол можеби и преку 100 илјади, кога ќе се земе широкиот опфат на дефиницијата по меѓународни стандарди, а сме земја со нешто повеќе од два милиони жители. Тоа е страшна хипертрофираност на јавната администрација и токму заради тој момент вкупната маса на плати е огромна во буџетот и кога тука ќе ги додадете трансфери за социјалните потреби на населението, ќе видите дека грото од буџетот односно од јавните расходи одат за плати и социјални трансфери така што нема развојна компонента, тоа не е состојба сега, тоа е наследена состојба уште од поранешна Југославија и по осамостојувањето на Република Македонија.

Така, ММФ притиска, Светската банка притиска и тоа ќе биде еден од условите за склучување на нови аранжмани во наредниот период, апсолутно тие ќе бараат натамошно намалување на администрацијата и намалување на масата на плати.

Каде ми се дилемите, дали во овој момент е рационално да се оди со ваков закон или не. Видете, тука се дава дискреционо право, претходно било на премиерот сега на министерот што апсолутно е голема одговорност за оној што го добива таквото дискреционо право. Тоа е факт.

Инаку, кои се механизмите за успешна борба против зголемување на бројот на вработените и дали такви воопшто постојат.

Прва работа е, овде беше кажано, кога ќе се носи буџетот за следната година мора во маса да се утврдат средствата за плати и надоместоци и се разбира мора во маса да се утврдат во секое министерство поодделно средствата за плати и надоместоци.

Сакам да потсетам дека тоа е фиксна ставка кога еднаш ќе се утврди да не може да се менува со пренамена во смисла на донесување на

одлуки на влади. Вие знаете, дека според Закон за буџет влада може да направи низа пренамени, тоа право го има, според законите, меѓутоа не смее да чепка во трошоците за плати и не смее да се прелеваат средства од трошоците за плати во други ставки и обратно од другите ставки во трошоците за плати. Тоа е моќен механизам во рацете на министерот за финансии барем да ја задржи масата на плата во целина и по одделни ресори. Мислам дека тука навистина може министерот за финансии многу да направи.

Сега знаете што се случува и во таква ситуација пак можат другите ресорни министри да го зголемат бројот на вработувања и тука е тешка позицијата на министерот за финансии, не случајно Владата го предлага овој закон. Зошто може? Можат на различни начини, а едниот начин е да си примаат 10, 15, 20 луѓе, да прават перманентни притисоци кај министерот за финансии да одобри средства, меѓутоа тие, во основа не би смееело тоа да го прават, бидејќи фактички одат кон нешто што е забрането со законите и што дефакто се третира како кривично дело. Министерот не може да ги намали платите на сите вработени затоа што примил 10 или 15, а да извлече пари од други позиции во сопственото министерство. Не да бара од министерот за финансии, туку од сопственото министерство да ги извлече, но не смее, тоа е кривично дело.

Не смее, исто така, да ги користи платите ако евентуално министерството има сопствени извори за финансирање, не смее да ги користи за плати. За да тоа го направи и го легализира, буџетот треба да дојде на Парламентот со ребаланс, во таа ставка работите се менуваат само со ребаланс, не може ниту со пренамена на средства и одлука на Влада. Мислам дека во оваа ситуација она што и ММФ го сугерираше своевремено, министерот за финансии треба, кога ќе се усвои новиот буџет, со писмо да се обрати со официјален документ заради неговата одговорност до секој министер поодделно и јасно да му укаже на овие работи дека секое зголемување на трошоците во буџетот за плати и пренамена од други позиции дефакто е кривично дело и дека

не смеат тоа да го прават. Сега не можеме до крај одговорноста да ја лоцираме само до министерот за финансии околу некои работи.

Што е другата работа, има проблем со јавните претпријатија. Тој проблем е реален, точно е што г. Илоски зборуваше овде 300, 400 луѓе е зголемен бројот на вработе во Јавното претпријатие Аеродром. Да ви кажам, се смета дека помеѓу народни стандарди со толкав број на вработени колку што сега има нашето јавно претпријатие треба годишно да опслужувате од милион и двеста до милион и триста илјади патници. Македонија оваа година ќе биде голем успех ако заврши со триста илјади патници. Само по таа логика има три до четири пати поголем број вработени во јавното претпријатие. Меѓутоа, тие средства не се кај министерот за плати. Јавното претпријатие има сопствени средства и по таа логика може да вработува, не се тие кај министерот за финансии.

Сега, која е логиката тука? Голема е одговорноста на ресорниот министер оти на крајот на краиштата сите знаеме дека генералниот менаџер на јавните претпријатија Владата го прогласува со одлука како главен менаџер. Она што во теоријата го викаме тесно менаџерско управување, не го бираат акционерите, главниот сопственик е државата како акционер и таа го назначува и таа може да го промени ако ресорниот министер му каже дека не смее ниту еден да вработи. Ако вработува надвор од она што е генерална политика на Владата, таа треба да го промени. Мислам дека на овој начин може добар дел од проблемите да се решат.

Прво и основно е министерот за финансии да не дозволи ниту еден денар на вкупната маса на плати да појде во сите министерства во целина.

Второ, ресорните министерства да си го преземат сопствениот дел од одговорноста, не смеат ниту еден денар од друга позиција да пренаменат, кога се во прашање платите, сеедно дали се работи за зголемување или намалување. Исто е казниво дело. Тоа не може да се прави со одлуки за

пренамена на Владата, тоа Владата го знае и не го прави, но ако дојде до пробивање на масата на плати, треба да се направи ребаланс на буџетот и да помине на Собранието, а ММФ, сега имаме мониторинг, утре имаме како аранжман, тоа никогаш нема да го дозволи затоа што е јасно кажано дека во Македонија сите анализи кажуваат дека треба јавната администрација во период од 5 години да се сведе на 45 - 50 илјади вработени, а сега имаме 100 илјади вработени и ако вака одиме буџетот е во исклучително тешка ситуација.

Мислам дека овие аспекти на проблемот кога ќе одлучуваме дали да се поддржи или не законот, треба да се имаат во предвид.

Благодарам.

СТОЈАН АНДОВ:

Господинот Наке Стојановски.

НАКЕ СТОЈАНОВСКИ:

Почитуван претседателе, дами и господа пратеници,

Прво, јас искрено да кажам жалам што на ваков Предлог закон се наоѓа името на господинот Никола Груевски министер за финансии како претставник и како најодговорен предлагач за ваков проект.

Жалам затоа што, да почнам од крајот, што рече господинот Петар Гошев од досегашната работа или на почетокот од неговата работа за еден добар период навистина овој министер внесе одредена надеж дека не само тој, туку ќе биде така да кажам фигуративно заразен пример и за другите министри во Владата сериозно да се зафатат со решавање на проблемите во Република Македонија.

Но, еве се случи да имаме ваков Предлог на закон кој иако во овој временски теснец откако ни е предложен од времето откако дојде да

расправаме тоа е како прва точка на дневниот ред од оваа маратонска седница од дневниот ред што е утврден, недвојбен е впечатокот и за тоа кратко време дека се работи за некое моментално целосно промашување во врска со овој проект.

Тоа може да се види од самиот текст на законот. Самиот текст на законот практично зборува самиот за себе што всушност претставува, дека претставува, по мене, само фрлање прашина во очи, а тоа е следното. И до сега постоеше закон со истата или слижна одредба за која во образложението и другите кажаа дека таа одредба целосно се изигруваше. Таа одредба гласи член 17: "корисниците на буџетот можат да вработуваат нови работници и пополнуваат упразнети работни места само под услов ако за тоа се обезбедени средства во буџетот". Сега, ако се погледне новата одредба која во суштина е цел закон, тоа е членот 17 каде вели дека членот 17 се менува и гласи дека корисниците - единките, па ги брои натаму, на буџетот, па ги брои понатаму и другите фондови што ги имаме во нашата држава, за пензиско, за здравствен, за патишта, за вода, за животна средина, Завод за вработување, како и јавните претпријатија основани од Владата, значи не и оние основани од други субјекти, се мисли од Собранието оти имаме и такви, можат да вработуваат и да пополнуваат упразнети работни места, можат да, по онаа рестриктивна одредба од постојбата одредба која се изигрувала, затоа што постојната вика само под услов, а ваму вика можат да вработуваат нови и упразнети ако за тоа се обезбедени средства во буџетот, односно финансиските планови за тековната фискална година.

Сега, дополнето со ставот 2, ова значи кумулативно поставува два услови прво, да се обезбедени средства за тековната фискална година односно финансиските планови кои по мене се две различни категории или квантитативно и квалитативно сосема различни големини.

НАКЕ СТОЈАНОВСКИ: (Продолжение)

Знаеме дека секој корисник на Буџетот носи свои финансиски планови и, евидентно е, кој ја познава материјата дека секој корисник на Буџет во тие финансиски планови ги зголемува во барањето за проекцијата, за Буџетот за тековната фискална година. Тие постојат кај корисниците на Буџетот. Додека по принципот на рестриктивен приод, Министерството за финансии, а и во Парламентот тука, најчесто тие големини со обезбедени средства сега за тековната фискална година се многу помали. Или, редовно се помали. За, во ставот 2 да кажеме, сега кој се ингеренциите на Министерството за финансии: "За обезбедените средства во случаите од став 1 на овој член Министерството за финансии писмено ги известува" корисниците и единките корисници на буџетите и јавните установи, за нивните барања. Која е браната?

Браната е дека ќе дадете писмено известување на тој што бара и никому ништо. Затоа што членот 2 вели дека "овој закон влегува во сила" и нема никакви санкции. Според мене, ако предлагачот сакал да ја постигне целта што ја номинира овде, требало тоа да го каже и преку нормите. Прво, да ги прецизира точно условите под кои услови тоа може да се прави, што овде не е дефинирано, да ги оддели категориите, по мене, овде обезбедени финансиски средства првата категорија и другата категорија фискалните планови за корисникот на Буџетот за тековната година, кои се, уште еднаш да повторам, две различни категории и по квантитет и по квалитет кај секој поединечен корисник на буџетските средства. И, што е најважно, да се обезбеди почитувањето на таа норма кај што и самиот предлагач овде вика дека и досегашната норма која беше во истиот закон од членот 17 редовно или најчесто се изигруваше. Тогаш јас не гледам која е смислата на овој предлог, ако едно половалентно решение се нуди сега, визави постојното решение од член 17 дека ќе се постигнат тие цели. Тоа може да се види единствено во уводот на Законот каде ја кажува историјата на овој проект, да дојде и пред овој Парламент, дека Уставниот суд интервенирал два пати на

носење на таквите одлуки на Владата на Република Македонија и дека препорачува Уставниот суд на Република Македонија дека тоа не се прави со одлука на Влада, на извршната власт, туку нужно е да се тоа направи со закон. И сега, само формално се задоволува таа препорака на Уставниот суд, евентуално да не настане една вонправна состојба за изигрување на политиката на вработување во Република Македонија. А тоа, дефакто и понатаму и со одлуки и без одлуки и со закон и предзакон, општопознато е од големиот број на примери дека и понатаму целосно ќе се манипулира и ќе се изигрува.

Јас нема да должам многу. Тоа е суштината на ова. Една непотребна материја која ете не оптеретува и нас овде во Парламентот. Мислам дека господин министре, вака најискрено, најчесно треба да го повлечете овој закон моментално. Јас сум за решенија и за добрите намери и мислам дека никој ќе нема против ни во оваа сала, ниту надвор од оваа сала да се дадат соодветни вистински решенија и да се постигнат целите и намерите кои се сака да се постигнат. Мислам оние вистинските намери и цели, а не некои задни намери и цели и понатаму да се изигрува законот и да се прават скаламбури на начин кој се прави во овој изминат период од 2-3 години.

Благодарам.

СТОЈАН АНДОВ:

Ви благодарам.

Господин Никола Поповски.

НИКОЛА ПОПОВСКИ:

Почитуван претседателе и претставници на Владата, почитувани колеги,

Би сакал да го соопштам и сопственото мислење, а и да го потврдам тоа што првиот дискусант на нашата пратеничка група кажа, дека

причините заради кои се донесува законот, начинот на кој тој се сака да се спроведе и политиката која се води во оваа област, која сега на површината се појавува преку овој член, преку овој закон за промена на Законот за буџетите, за извршување на буџетите, се причини да пратеничката група на СДСМ не го гласа законот.

Имено, ние од повеќе причини кои беа соопштени од сите наши дискусанти, вклучувајќи ги и причините на господинот Гошев, кој е од Либерално-демократската партија, нема да гласаме за законот и мислиме дека ова е закон, всушност, кој нема да може да поправи една делимично целосно, било како да кажеме неуспешна политика во сферата на јавната администрација, или вработувањата во јавната администрација, особено во делот кој се финансира од буџетот и од останатите републички државни фондови.

Дозволете ми само накратко да потсетам дека просторот во кој оваа политика се движи во последниве две години е прилично хаотичен, дека правните решенија кои се обидуваа во подолг временски период да се наметнат од оваа Влада не даваа резултати и дека сега се нуди едно решение кое не е понудено за да се направи ред во оваа област, туку е понудено само за да се премости една непријатна ситуација во која Владата се доведе после скоро едноипол годишна борба со Уставниот суд на Република Македонија.

Дозволете на почетокот да го искористам и моето пратеничко право, да им честитам на судиите и на Уставниот суд во целина, што на многуте притисоци на Владата по повод донесувањето на ваквите одлуки, успеа да одолее и навремено да реагира во моменти, кога со своја одлука укина една одлука на Владата, со своја пресуда или одлука. Владата набрзина се обиде да го изигра тоа решение и донесе автоматски нова одлука во еден временски простор кој тоа ѝ го овозможи за Уставниот суд набрзина да реагира, достоинствено како што треба, дека таквото изигрување на неговите одлуки нема да го трпи и експресно да ја поништи и втората одлука на Владата. Инаку, мислам дека е многу непријатно за оваа Влада што се

обидува одлуките кои Уставниот суд ги донесува, веднаш на наредна седница на Владата повторно да ги донесе и со тоа да добие уште еден простор од неколку месеци, додека некој друг не поведе постапка или самиот Уставен суд и не ја укинат повторно одредбата, со што не укажува на фактот дека сака да ги решава работите како што уставниот и законскиот систем на Република Македонија, туку така како што таа наумила тоа да го прави.

Мислам дека овој закон, иако е мал, во суштина од него можат да произлезат минимум три консеквенци, за тоа што се случува со Владата на Република Македонија и тоа економски, правни и политички консеквенции. Дозволете накратко за секоја од нив да кажам она што го мислам.

Јас сум претседател на Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија и тоа е Комисија која се труди, која се труди, иако тоа никогаш не може да го направи, кога доаѓаат законите во Собранието на Република Македонија поврзани со финансирањето на државните органи и со буџетот, да ги гледа како матична, од стручен аспект, да може да укаже на евентуалните проблеми, кои ние како пратеници ги гледаме од агол на Парламентот, не од агол на Владата и да расправа за тие. Тоа апсолутно е невозможно, затоа што сите закони како и овој доаѓаат вечерта, пред сабајлето да се одржи седницата на која таа точка е прва на дневен ред.

Ова го кажувам само заради фактот дека нашата Комисијата и јас лично, неколку години откако ја водам Комисијата, инсистирам кога ќе дојде Буџетот на Република Македонија, да има расправа во Комисијата, помеѓу другото и секогаш на оваа болна страна на Буџетот на Република Македонија, а тоа е за колку буџетски корисници во секој раздел се обезбедуваат средства за плати, бараме од Министерството да дадат извештај. Ако предвиделе една позиција во било кој раздел, некој државен орган кој е носител на тој раздел, во врска со бруто платите, за колку вработени се обезбедува со таквата ставка во текот на идните 12 месеци плата.

Министерството за финансии прво Буџетот ни го доставува како и овој закон секогаш во последниот рок, како работите одат веројатно и оваа година ќе се соочиме со истата ситуација, да го добиеме Буџетот вечер, за да утре можеме да го гледаме на Собранието како и законот и ние никогаш не добиваме одговор. На пример, колку во Министерството за земјоделие вработени планира Владата во таа година за која се однесува Буџетот, за колку се обезбедуваат платите, затоа што на крајот на краиштата таму и произлегуваат цифрите во Буџетот. Тоа не ни се обезбедува и секогаш Владата заради тоа има простор да кажува дека може да ги зголемува и намалува бројот на вработените во секој резор, визави тоа што се обезбедува со Буџетот кој го донесува Собранието на Република Македонија.

Како резултат на таквата политика која е полускриена од Собранието на Република Македонија, која никогаш не се соочи со фактот дека треба да се каже колку вработени ќе се финансираат од секој буџет на секоја тековна година во Република Македонија. Ние имаме податоци кои исто така беа криени долго време, кои конечно не знам што се случи во последниве 2-3 месеци, Заводот за вработување на Република Македонија да почне редовно да ни ги доставува извештаите за вработувањето и невработеноста во Република Македонија. Сега ние можеме да констатираме дека после три години од мандатот на оваа Влада, бројот на невработените во септември 2001 година последниот податок официјално доставен од Владата на Република Македонија преку Заводот е над 350.000 невработени. Во исто време, кога бројот на невработените во Македонија се зголемува, кога бројот на вработените во сите други дејности освен во државната управа исто така е под знак прашалник во каква насока се движи, ние насетуваме, затоа што тие информации не ги добиваме, меѓутоа, сосема очигледно станува, од политиката која ни ја наметнуваат меѓународните финансиски институции, дека тој број се зголемува и заради тоа треба сè порестриктивни и порестриктивни мерки. И, се доведува во позиција да еден месец ќе го зголемиме енорно заради потреби кои не се во рамки на државната

политика бројот на вработени и последните три месеци ќе носиме програми како тој број да го намалиме. Тоа мислам дека се претвора во една типична политика на Владата на Република Македонија, прво, експресно, преку ноќ да направи проблем и тој проблем после наредните три години да ни кажува програми, закони, преговори, со кои ќе се обиде да го намали проблемот.

Само за да потврдам, иако за тоа нема да дискутирам сега, наредната точка на дневен ред за акцизите ни е соодветниот пример. Прво, ги зголеми акцизите, не ги зголеми акцизите, оптоварувањата на купените патнички автомобили во Македонија, енорно ги зголеми со воведувањето на ДДВ-ето, без акцизата да ја земе предвид дека не се укинува, за сега да ни нуди голем чекор враќање назад. И, тој чекор враќање назад и кај акцизите сеуште е поголемо оптоварување со даноци врз колите, отколку во моментот кога оваа Влада дојде на власт. Тогаш оптоварувањето се зголеми на 66%, сега се намалува на 43%, а кога дојде на власт беше 40% оптоварување. Сега мислам дека се работи за истото. Владата дефакто реално води политика на енорно зголемување на бројот на вработените во институциите кои се предмет на овој закон, а тоа се државните органи и јавните претпријатија основани од државата Република Македонија, Влада или Собрание и откако тој број ќе се плафонира до неиздржливи граници да почне да спроведува повторно селективни мерки за тоа како да го вратиме назад. И мислам дека тоа е една сосема погрешна политика.

Исто така, да потенцираме дека Владата, додека ги носеше одлуките кои се покажа дека се неуставни, ги опфаќаше во овој домен и сите локални органи и локалните претпријатија, јавни претпријатија, кои кога паѓаа одлуките на Уставниот суд, паѓаа исто така како политика, а сега, кога ни го доставува овој закон тие се веќе испуштени, што значи дека ја потврдува прошлата грешна определеност за таквите одлуки.

Апсолутно сум уверен дека Владата, со оглед дека нема концепт за вработувањето, генерално и за вработувањето во јавната администрација, дека и овој закон, не само што нема ништо да постигне, туку единственото

постигнување негово ќе биде ексклузивното право во областа кој ќе се вработува и во кој државен орган, да го пренесе од неуставните одлуки на господинот Георгиевски, да го пренесе на господинот Никола Груевски. Кога тоа го правеше Владата ги даваше на господинот Георгиевски, тој тоа право го пренесуваше, морам да кажам од праксата која евидентно се случуваше на својот шеф на Кабинет, пред кого мораа сите министри, директори на фондови, јавни претпријатија, градоначалници, да одат да молат дали може да вработат некого во рамките на буџетот со кој или претпријатијата со кои раководат и од таа страна да бидат писмено одбивани, само доколку немаат налог од некој орган, кој апсолутно не е државен, да бидат примени. Таа политика крахира и сега Собранието треба да служи како алиби на два начини:

Прво, таа политика да се потврди како администрирање во процесот на вработувањето на тој начин, да се избегне Уставниот суд, а од другата страна и понатаму да се задржи ексклузивното право некој да одлучува во таа сфера по своевидување. Јас лично не можам да верувам дека во овој случај министерот за финансии, господинот Никола Груевски, ќе биде објективен и ќе го штити интересот на Република Македонија во таквото префрлање на одговорноста врз него, затоа што тоа можеше да го направи и во минатото, кога со своја одлука на Владата префрлаше на господинот Љубчо Георгиевски, кој после правото го префрли на шефот на Кабинет и кој, врз основа на тоа, одобри вработување со кои ние сега се соочуваме, за кои зборуваат и моите претходници. Да не небројуваме во која сфера се отиде. Ако е градоначалникот од ВМРО-ДПМНЕ тој добива право веднаш да вработи некого, ако е јавното претпријатие од ВМРО-ДПМНЕ и потребна е таква политика партиска на вработување, тие го добиваат тоа право, ако не, тогаш едноставно не можеше да се добие никаква потврда, а директорот на Заводот за вработување незаконски, без објавена одлука во "Службен весник", одбиваше да ги пријави таквите вработени. Крајот на таа политика мислам дека ќе биде најлошо ако се направи со аминување од страна на

Парламентот, на слична процедура во вид на закон пренесена во Владата на Република Македонија кај еден министер.

Онаа работа што мене од правен аспект кај буџетот уште повеќе ме загрижува е фактот дека самата Влада ни доставила допис во кој вели дека во практиката корисниците и единките корисници на буџетот често, значи не повремено, не понекогаш, често, што упатува на редовна појава, не ги почитувале одредбите и ги пречекорувале утврдените средства во буџетот и во текот на годината, обезбедувале дополнителни средства за оваа намена.

Сега јас јавно, како пратеник во Собранието, се запрашувам како е тоа можно, дека Министерството за финансии, толерира ситуација во која корисниците на буџетот и единките корисници на буџетот и единките корисници на буџетот ги зголемуваат вон од буџетските ставки кои Собранието ги изгласало средствата за таквите намени врз основа на што вработувале нови луѓе.

раководителите, или директорите на тие институции единки корисници. Затоа што таа работа ние со закон се обидуваме да ја спречиме прку буџетот. Имаме член 17 во постојниот закон кој вели: корисниците можат да вработуваат нови вработени и пополнуваат упразнети места само под услов ако се обезбедени средства во Буџетот. Тие ги обезбедуваат средствата во Буџетот со тоа што намалуваат на другите. Тоа исто така е противзаконски. И сега ако Владата неможе да се надмине во односот со своите службеници, тогаш со закон мислам дека апсолутно е невозможно тоа да го направи. Меѓутоа, она што не загрижува нас е фактот дека овие односи помеѓу Владата и нејзините институции не произлегуваат од некаквата недисциплина, туку произлегуваат од фактот дека во Владата постојат тенденции на перманентно заобиколување во сите ресори на овие одредби од Буџетот кога ние ги носиме на крајот на годината за идната година со колку вработени се располага. Се прават отстапки секој за својот дел. Јас само ќе дадам неколку примери. Еве да земеме на пример јавни претпријатија кои се под удар на овој Закон. Ние имаме јавни претпријатија за кои директорите кои ги именува Владата во рок од една година го дефинираат бројот на вработените во јавните претпријатија. Додека се сменат еден, двајца директори во текот на еден мандат од различни партии секој остава под 200, 300 вработени од таа партија и се доведуваме во ситуација директорите на јавните претпријатија кои треба да служат како основа за развојот на Македонија, се во монополска позиција, заштитени се со закон, имаат ефикасни системи на прибирање на средствата, монополска позиција во воздушниот сообраќај, телекомуникациите, или неznam што друго. Наместо тие да бидат носители на развојот кои апсорбираат огромни средства, собираат големи профити, ги реинвестираат, или Владата по Законот ги пренаменува за други. Тие ги празнат тие средства кон новите вработувања. И сега министрите и Владата од тоа се заштитуваат

со неуставни одлуки , или со закон со кој ќе им наложи на нив. Мислам дека Владата треба да се однесува поодговорно. Таквите директори не само што нема да ги именува, туку ќе ги разрешува и ќе ги казнува ако прекршувале закон. Инаку ако дозволиме во јавните претпријатија еден директор да е ставен со цел да обезбедува и лиферува средства од јавните претпријатија за да купува банки , другиот за да може да вработи 200, 300 свои вработени од неговата партија во местото каде што е ставен и тоа секојдневно да го читаме во весници, никој да не биде загрижен, наместо одговорот да е кон тие луѓе, одговорот е со ваквиот закон кој од друга страна нема да го реши проблемот, туку само ќе му даде на министерот за финансии законско ексклузивно право тој да биде врховниот арбитер. Јас повеќе би сакал да верувам дека врховниот арбитер е Парлементот на РМ кој во сеој буџет за наредната година определува колку е бруто износот на плати во секоја поединечна буџетска институција, да се знае во образложението за колку вработени служи таа позиција и никој да не смее да ги пречекорува тие ставки. Ако сега ние го пренесеме тоа право на министерот , јас немам ништо лично, меѓутоа сум недоверлив, затоа што мислам дека и неговата партија и неговиот премиер ќе влијаат лошо врз него. Ако му кажат дека во Електростопанство треба да одобри средства кои не се буџетски, 10 вработувата зошто било потребно за наредните избори за неговата партија, тој ќе ги одобри. Ако му кажат од ПДП можеби нема да ги одобри. Министерот е исто така субјективна категорија. Само буџетот на РМ со ставката овде која е усвоена е објективна категорија ако министерот сака да ја спроведува.

Меѓутоа, ако сите корисници на Буџетот тоа го прават на начин што овде е напишан , а тоа дека често не ги почитуваат тие ставки и често ги пречекоруваат средствата во буџетот, значи пренаменуваат средства од една во друга позиција со цел платите да ги обезбедат, обратно и на политиката што ова Собрание ја води, мислам дека сме во ситуација

во која тешко ќе се справиме со тоа. Ние недовербата во овој вид на неуспешност на Владата во јавната администрација ако ја префрлиме од премиерот на министерот, мислам дека не сме направиле ништо. Тоа и понатаму ќе биде условно кажано отворен, да не употребам погрешно, несакам пежоративен да бидам, послушен ќе биде во рамки на инструкциите кои ќе му ги дава премиерот. И повторно ќе се случува исто, некаде може, некаде неможе, тоа е субјективна политика и мислам дека апсолутно и од политички агол за нас е неприфатливо вакво арбитрање со новите вработувања. Ние би сакале буџетските позиции да се единствениот арбитар со политика што Владата овде ќе ја презентира. Меѓутоа, ако Владата сега ни дојде на 28 декември, вие Г. претседател од немај каде на 29 декември навикнати да го гледаме буџетот во кој ќе имаме можност за 60 милијарди денари адхок да расправаме и плус со такви позиции недоволно образложени и дадеме на Министерството за финансии кардбланш да одлучува, во тие рамки каде може, каде неможе, мислам дека не сме ја направиле работата, затоа што во изминативе три години на овој мандат видовме дека таа политика е лоша. Бројот на вработените во државната администрација се зголемува, ставките кои се одредени за платите се пробиваат. Сега зошто би имале во последната година од мандатот доверба наспроти реалноста од изминатите три години. Ние таа доверба ја немаме. Сакаме некој пообјективен критериум. Критериумот кој е сега во законот кој треба да се смени гласи црвсто: Корисниците можат да вработуваат ако за тоа има средства во Буџетот. Тоа е објективен критериум утврден со одлука на Собранието на РМ. Меѓутоа, ако се додаде таму дека за обезбедните средства Министерството за финансии писмено ги известува корисниците, тогаш мислам дека потписот на шефот на кабинет ќе се трансферира како потпис на министерот за финансии, или на некој службеник во Министерството за финансии со оглед дека тука не е прецизирано и ние на крајот ќе дојдеме

во истата позиција едноставно да размислуваме дали политиката која во тој домен се води е добра.

И на крајот само би укажал на фактот дека дури и коалициона Влада таква каква што е составена од 7, 8 партии во Парламентот, сепак треба да има елементарна внатрешна кохезија. Ако имаат политика да не вработуваат нови лица преку бројот кој го затекнуваат, дека тогаш ако меѓу себе неможат да се договорат, тешко ќе се надмудруваат преку закони. А и Законот мислам дека субјективно ќе се користи. Министерот за финансии во такви услови ќе има различен пристап кон институциите, ресорите и корисниците на буџет зависно од каква политичка промениенција се. Затоа за таа претпоставка докажете ги бараме во однесувањето во изминатите две години откако таа Одлука на Владата не помина на Уставниот суд. Таа беше донесена и служеше само една политичка партија, и евентуално оние кои со неа поблиску соработуваа да ги користат сите бенефиции од таквата можност, другите да бидат буквално избришани од таа политика. И затоа ние со тешко срце можеме да се определиме за ваков закон, односно неможеме да се определиме, особено што министерот за финансии освен две реченици што ги кажа, несака да образложи каква политика тој ќе води на тоа поле, со оглед дека тој ги бара овластувањата. Тој оди на стратегија или на тактика на молчење во Парламентот, не ги образлага законите, бара од нас бланко доверба, не ја најавува политиката што ја води, а и политиката што ја води ја најавува, а после не ја спроведува. За ваквото тврдење ќе дадам уште еден аргумент, а тоа е кога го носевме законот за воведување на данок за финансиски трансакции, министерот имаше таргет број во милијарди денари колку треба да се соберат со тој закон за дупките во Буџетот на РМ. На јавното прашање од пратеничката група на СДСМ дека овој Закон обезбедува повеќе средства одколку што вас ви се потребни со таквата цел рече дека ако Законот ги собере средствата пред време,

Законот ќе биде повлечен . Законот ги собра средствата многу повеќе од колку што беа планирани со тој Закон, не се повлекува, во меѓувреме воените дејствија во Македонија се запрени, или приближно до запирање значи нема трошоци од таков калибар. Не само што Законот не се укинува пред време, се остава до крајот на годишната, а на една од наредните точки не упатува на закон кој ќе важи наредните 12 месеци. Така што таа политка што министерот ја прокламираше овде , не издржа на неа. Така што сега и со мочеењето и со евентуално излегување на говорница да каже дека ќе биде рестриктивен во тој поглед, немаме основа да веруваме. Одтука и произлегува ставот на пратеничката група на СДСМ по однос на овој Закон.

СТОЈАН АНДОВ:

Дали некој друг бара збор? (никој)

Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам општиот претрес.

Отворам претрес по текстот на Предлогот на законот.

Молам кој бара збор? (никој)

Бидејќи никој не бара збор , го заклучувам претресот по текстот и Предлогот на законот го ставам на гласање.

Ве молам да ги повикате пратениците да влезат во салата за да можеме да обавиме гласање.

Во салата се присутни 52 пратеници.

Има 75 картички , ве молам нека влезат пратеницит.

Немаме можност да работиме, бидејќи мал е бројот на присутните пратеници во салата. Сега неможеме да обавиме гласање.

Ја прекинувам седницата, очигледно еден дел од пратениците отидоа да слават Митровден. Тие што го слават овој празник, нека им е честит.

Ќе продолжиме со работа утре во 11,00 часот.

Утре ќе продолжиме по 86-та седница.

(Седницата прекина во 20,35 часот)

